

Службен весник

на Република Македонија

Број 76

18 јуни 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2026. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година.....	3	2031. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“-Охрид.....	4
2027. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Државна Урбанистичка планска документација, за изградба “Бензиска пумпна станица и услужни центри со придружни содржини на автопатот-Северна обиколница“ КО Скопје, Општина Гази Баба.....	3	2032. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за 2011 година.....	4
2028. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи, ревидирани од овластен ревизор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за период од 1.1.2011 до 31.12.2011 година.....	3	2033. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈП За железничка инфраструктура „Македонски железници“ Скопје.....	5
2029. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за период од 1.1.2011 до 31.12.2011 година.....	4	2034. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈП „Македонија пат“.....	5
2030. Одлука за одобрување на Годишната сметка, Годишниот финансиски извештај и Годишниот извештај за работењето на АД „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2011 година.....	4	2035. Одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Град Скопје.....	5
		2036. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани Скопје.....	5
		2037. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани Скопје.....	6

	Стр.		Стр.
2038. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани Скопје.....	6	2053. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за странски инвестиции.....	11
2039. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	6	2054. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	11
2040. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	7	2055. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање.....	12
2041. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-травертин на Друштво за производство, услуги и трговија КРИН-КГ ДОО Прилеп на локалитетот „Поличе“ општина Прилеп.....	7	2056. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Велес.....	12
2042. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин и оникс на Друштво за производство, трговија на големо и мало Арини Фешн Василовулос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп на локалитетот “Тулабова пештера” с.Бешиште, општина Прилеп.....	8	2057. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	12
2043. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги “Кожувчанка“ ДОО увоз – извоз Кавадарци на локалитетот “Кисела Вода“ с. Мрежичко, општина Кавадарци.....	8	2058. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	12
2044. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерал на сировина-термоминерална вода.....	9	2059. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на министерството за правда.....	12
2045. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на Стопанска зона “Евла“, во КО Евла, Општина Центар Жупа.....	9	2060. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	13
2046. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Комплекс-мини подрум со угостителски (ресторански и мотелски) услуги во КО Градско, општина Градско.....	9	2061. Одлука за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	13
2047. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор.....	10	2062. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа „Музеј на Тетовскиот крај“ Тетово.....	13
2048. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија.....	10	2063. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип....	13
2049. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда–Управа за извршување на санкции.....	10	2064. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа музеј-Гевгелија.....	14
2050. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда–Управа за извршување на санкции.....	10	2065. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа историски музеј Крушево.....	14
2051. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за култура.....	11	2066. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа завод за заштита на спомениците на културата и музеј- Битола.....	15
2052. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	11	2067. Одлука за дополнување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија.....	15
		2068. Одлука за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош.....	15
		2069. Програма за изменување и дополнување на програмата за остварување на социјалната заштита за 2012 година.....	17
		2070. Правилник за начинот на плаќање на судските такси во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка и начинот на плаќање на судските такси преку мобилни оператори или преку интернет.....	19
		2071. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 18.4.2012 година)..	20
		2072. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....	29

	Стр.		Стр.
2073. Решение за стапување во примена на во- становен катастар на недвижности.....	33	2079. Упатство за начинот на вршење на над- ворешна контрола.....	42
2074. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	33	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2075. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец јуни од 2012 година..	34	32. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве...	2
2076. Одлука за издавање на лиценца за врше- ње на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	35	33. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изме- нување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за ре- стриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.....	46
2077. Одлука за издавање на лиценца за врше- ње на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	38	Огласен дел.....	1-56
2078. Одлука за издавање на лиценца за врше- ње на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	40		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2026.

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12) во член 2 став 2 во точката 4) алинеја 1 по зборот „домати“ се додаваат зборовите: „модар патлиџан“.

Во точката 9) алинеја 2 по зборовите: „во преработувачки капацитети за овошје во“ се додаваат зборовите: „период од 1 јануари 2012 година до 31 октомври“.

2. Во член 4 став 1 во точката 1. зборовите: „до 20 јуни 2012 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 јули 2012 година“.

Во точката 3 алинеја 2 зборовите: „до 15 јуни 2012 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 јули 2012 година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4742/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2027.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГРАДБА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ НА АВТОПАТОТ-СЕВЕРНА ОБИКОЛНИЦА“ КО СКОПЈЕ, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување Државна Урбанистичка планска документација, за изградба “Бензиска пумпна станица и услужни центри со придружни содржини на автопатот-Северна обиколница” КО Скопје, општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Изготвено лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место	Катастарска културна тип	Катастарска класа	Површина	Сопственик
Скопје	1142	11605/1	Каменик	нива	4	9591м ²	Пендоски Алија, Ружди Алија Мигат Алија
Скопје	1142	11606/1	Каменик	нива	4	9130м ²	Пендоски Алија, Ружди Алија Мигат Алија
Вкупно:						18721м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-1505/1
16 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2028.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕВИДИРАНИ
ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА
АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПЕРИОД ОД 1.1.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи, ревидирани од овластен ревизор за периодот од 1.1.2011 до 31.12.2011 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, усвоени со Одлука бр.02-1781/13 од Управниот одбор на друштвото, на состанокот одржан на 10.5.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3992/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2029.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА
АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПЕРИОД ОД 1.1.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за период од 1.1.2011 до 31.12.2011 година, усвоен со Одлука бр.02-1781/16 од Управниот одбор на друштвото, на состанокот одржан на 10.5.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3992/2
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2030.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА,
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ГО-
ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД
„МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“
- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, Годишниот финансиски извештај и Годишниот извештај за работењето на АД „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2011 го-

дина, бр. 02/534, 02/536 од 4.04.2012 година и бр. 02/849-2 од 21.05.2012 година, усвоени од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седниците одржани на 29.03 и 18.05.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4267/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2031.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
„СВ.ЕРАЗМО“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користење на движната ствар:

- патничко моторно возило Мерцедес С 250 TD година на производство 1996 година, број на шасија WDB2021881F546564, вредност во денари 180.000,00.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4302/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2032.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО, ЗА 2011
ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за 2011 година, бр.02-112/16 од 28.2.2012 година, усвоена од Управниот одбор на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 28.2.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4308/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2033.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 12.06.2012 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило: -пмв Шкода Пикап тип Фаворит (шасија број TMBDEAZOOP5022287).

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ Скопје.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на „ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2034.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила:

- Цитроен тип 3.70(шасија број 233K9215139974, регистарски број шведски FNM 455) и
- БМВ 525 (шасија број WBAHA91040BL29191, година на производство 1992).

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈП „Македонија пат“.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на ЈП „Македонија пат“ со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4349/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2035.

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на дел од недвижна ствар - деловен објект - Барака бр.16 (поранешна 15), лоцирана во кругот на администрацијата на Град Скопје, бул. „Илинденска“, во градскиот парк на КП.бр. 5318 КО Центар 1, приземје, во површина од 266 м2, запишана во Имотен лист број 55375 од 18.05.2012 година, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење на Град Скопје за период од 10 (десет) години, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за транспорт и врски и Град Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4351/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2036.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје(ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ Бр.113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 869 м2 евидентирано во Имотен лист број 781 кое претставува:

- КПбр.3498/7 КО Пехчево со површина од 323 м2
- КПбр.1754/2 КО Пехчево со површина од 18 м2
- КПбр.3498/8 КО Пехчево со површина од 1 м2
- КПбр.4071/2 КО Пехчево со површина од 160 м2
- КПбр.4025/2 КО Пехчево со површина од 220 м2
- КПбр.3511/2 КО Пехчево со површина од 286 м2
- КПбр.3962/2 КО Пехчево со површина од 151 м2
- КПбр.1784/3 КО Пехчево со површина од 32 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4352/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2037.

Врз основа на член 15 став (2) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОД-
БА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје(ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ Бр.113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 1325м2 евидентирано во Имотен лист број 781 кое претставува:

- КПбр.1754/2 КО Пехчево со површина од 329м2
- КПбр.1754/3 КО Пехчево со површина од 446м2
- КПбр.1754/4 КО Пехчево со површина од 550м2

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4353/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2038.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 833м2 евидентирано во Имотен лист број 781 кое претставува:

- КПбр.3489/2 КО Пехчево со површина од 263 м2
- КПбр.4062/2 КО Пехчево со површина од 4 м2
- КПбр.1754/2 КО Пехчево со површина од 166 м2
- КПбр.4063/2 КО Пехчево со површина од 23 м2
- КПбр.4025/2 КО Пехчево со површина од 377 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4354/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2039.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија,на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило
Марка: ОПЕЛ
Тип: ОМЕГА Д
Број на шасија: WOL000016L1210741
Регистарски број: СК-638-ЈИ.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4364/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2040.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило
Марка: ОПЕЛ
Тип: КАДЕТ
Број на шасија: WOL000034H5069754
Регистерски број: СК-726-КХ.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4366/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2041.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСП-
ЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН-КГ ДОО ПРИЛЕП
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЛИЧЕ”, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштво за производство, услуги и трговија КРИН-КГ ДОО Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот “Поличе”, општина Прилеп со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

T	X	Y
1	4560226	7560967
2	4560298	7561058
3	4560230	7561241
4	4560143	7561276
5	4560084	7561404
6	4559997	7561353
7	4559854	7561369
8	4559994	7561184
9	4560055	7561144
10	4560110	7560986

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.086805 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот за концесија согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4410/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2042.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН И ОНИКС НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО АРИНИ ФЕШИН ВАСИЛОПУЛОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГУЛАБОВА ПЕШТЕРА “С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало АРИНИ ФЕШИН Василопулос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин и оникс на локалитетот “Гулабова пештера“ с.Бешиште, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Т	Х	У
1	4557770	7561700
2	4558100	7562000
3	4557500	7563000
4	4557000	7563000
5	4557000	7562800

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,657000 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот за концесија согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4411/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2043.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “КОЖУВЧАНКА“ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КИСЕЛА ВОДА“ С. МРЕЖИЧКО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги “Кожувчанка“ ДОО увоз – извоз Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот “Кисела Вода“ с. Мрежичко, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата У	Координата Х
Т-1	7.583.000,00	4.560.250,00
Т-2	7.584.000,00	4.560.250,00
Т-3	7.584.000,00	4.561.250,00
Т-4	7.583.000,00	4.561.250,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот за концесија согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4419/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2044.

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина-термоминарална вода се доделува во функција на експлоатација на минералната сировина на локалитетот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово. На овој локалитет во изминатиот период веќе е вршена експлоатација на минералната сировина-термоминарална вода.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, а имајќи во предвид дека се работи за постојна и разработена бања, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералната сировина определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на минералната сировина-термоминарална вода на локалитетот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на минерална сировина-термоминарална вода на локалитетот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово.

Концесијата за експлоатација на минерална сировина-термоминарална вода на локалитетот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина-термоминарална вода ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот, по претходно одобрување од Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за експлоатација на минералната сировина-термоминарална вода на локалитетот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4466/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2045.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНАТА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКА ЗОНА "ЕВЛА", ВО КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопанска зона "Евла", во КО Евла, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Измен Лист	Катаст. Парцела	Место Видело	Катастарска Култура	Катастарска Класа	Површина по м2	Соопштеност
Евла	20	Лист од 109/1	Губевица	Насипите	3	16954m2	Република Македонија
ВКУПНО:						16954m2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4541/1
16 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2046.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС-МИНИ ПОДРУМ СО УГОСТИТЕЛСКИ (РЕСТОРАНСКИ И МОТЕЛСКИ) УСЛУГИ ВО КО ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план вон населено место за изградба на Комплекс-мини подрум со угостителски (ресторански и мотелски) услуги во КО Градско, општина Градско.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска единица	Именскиот бр.	Катастарска парцела бр.	Место на влез	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина М ²	Соодветност
Градско	1146	703	Колца	пасишта	2	25966 м ²	Република Македонија - корисник Варвар 03 АД Градско
ВКУПНО						25966 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4542/1
16 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2047.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, бр.07-1371/3 од 8.05.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4706/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2048.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија, бр.07-1351/2 од 2.05.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4706/2
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2049.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции бр.07-1715/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2050.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции бр.07-1716/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/2
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2051.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура бр.07-1717/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/3
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2052.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-1714/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/4
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2053.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНКИ ИНВЕСТИЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за странски инвестиции бр.07-1718/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/5
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2054.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-1719/2 од 30.5.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/6
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2055.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 07-1749/2 од 4.6.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4708/7
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2056.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Велес бр. 07-1781/2 од 5.06.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4708/8
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2057.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-1780/1 од 5.6.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4708/9
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2058.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија бр.07-1788/2 од 5.6.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/10
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2059.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда бр.07-940/4 од 5.6.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/11
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2060.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр.07-1782/2 од 5.6.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4708/12
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2061.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, заведено под бр. 07-1821/1 од 7.06.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4743/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2062.

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2012 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА „МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ“ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) парче, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032634

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални

- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија

- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија

- Фискална меморија – до 2000 записи
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)

- термални хартиени ролни со димензии:

ширина – 2 x 28 mm

максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа „Музеј на Тетовскиот крај“ - Тетово без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа „Музеј на Тетовскиот крај“ - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4815/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2063.

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) парче, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032633

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија
- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија
- Фискална меморија – до 2000 записи
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
- термални хартиени ролни со димензии: ширина – 2 x 28 mm
- максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4816/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2064.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) парче, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032632

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија
- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија
- Фискална меморија – до 2000 записи
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
- термални хартиени ролни со димензии: ширина – 2 x 28 mm
- максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Музеј - Гевгелија, без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј - Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4817/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2065.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) парче, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032631

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија
- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија
- Фискална меморија – до 2000 записи
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
- термални хартиени ролни со димензии: ширина – 2 x 28 mm
- максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Историјски музеј - Крушево без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Историјски музеј - Крушево со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4818/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2066.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) парче, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032630
 - Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
 - Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални
 - Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија
 - Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија
 - Фискална меморија – до 2000 записи
 - Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
 - термални хартиени ролни со димензии: ширина – 2 x 28 mm
 - максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4819/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2067.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економска помош од странство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/1994, 42/1995 и 26/2001), во точка 8 по зборовите „Комисијата на Фондот“ се додаваат зборовите „и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје“.

По точка 8 се додава нова точка 9 која гласи:

“9. Во име и за сметка на Владата на Република Македонија со средствата од Фондот може да управува и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје врз основа на склучени договори за репласирање на средствата согласно точка 8 од оваа одлука“.

Точката 9 станува точка 10.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4821/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2068.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) во врска со член 10 точка 3 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1

Средствата од сметките на Компензационен фонд за странска помош Италија, Компензационен фонд за странска помош и Компензационен фонд за странска помош – Јапонија кои ги формираат Компензациониот фонд од странска помош и Компензациониот фонд од

друга странска помош (во натамошниот текст: фондови) со состојба на 31.5.2012 година се префрлаат на три посебни наменски сметки на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје (во натамошниот текст: Банка) во Народна банка на Република Македонија.

Банката во име и за сметка на Владата на Република Македонија врз основа на склучен договор со Владата на Република Македонија ќе управува со средствата и ќе одобрува кредити на правни лица регистрирани во Република Македонија според условите и критериумите утврдени со оваа одлука.

Договорот од став 2 на овој член во име и за сметка на Владата на Република Македонија се потпишува од министерот за финансии.

Член 2

Средствата од фондовите ќе се користат за одобрување кредити на:

- мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи и
- мали и средни претпријатија кои се занимаваат со откуп и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки.

Средствата ќе се одобруваат за подобрување и развој на нивните производни способности, за настап на домашниот и странските пазари, зголемување на инвестициите, за зголемување на вработеноста, за продуктивно почетно инвестирање и за зголемување на конкурентноста.

Мали и средни претпријатија во смисла на оваа одлука се малите и средни претпријатија дефинирани согласно Законот за контрола на државната помош.

Член 3

Банката во име и за сметка на Република Македонија склучува договори за кредит со корисниците на средства согласно оваа одлука.

Член 4

Кредитобарателите треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- сопствено учество најмалку 20% од вкупната инвестиција;
- задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот;
- позитивни финансиски резултати во последната фискална година и
- да нема достасани неизмирени обврски кон државата (даноци, придонеси и други обврски).

Член 5

Средствата се одобруваат за кредити под следните услови:

1. За кредити за преработка на земјоделски производи со кои може да се набават основни и обртни средства и тоа:

- опрема за преработка на земјоделски производи;
- изградба на нови и купување или реконструкција на постоечки производни објекти во функција на преработка и складирање на земјоделски производи;
- откуп на земјоделски производи за преработка (најмалку 70% од основната сировина за преработка треба да биде со потекло од домашно производство);
- набавка на сите видови компоненти за производство на добиточна храна;
- набавка на компоненти од неземјоделско потекло во функција на крајниот производ (најмногу 30% од инвестицијата);
- амбалажа и етикетање.

Износ на кредитот е до 300.000,00 евра, а по исклучок за откуп на сировини за преработка на грозје, пченица, овошје и зеленчук, износот на кредитот може да изнесува најмногу до 500.000,00 евра.

Еднократна провизија при одобрување е 0,8 % од износот на кредитот.

Годишна каматна стапка е 3%.

Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс период од една година за основни средства и до 18 месеци за обртни средства со вклучен грејс период од три месеци. За време на грејс периодот се пресметува и наплатува камата.

2. За кредити за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки со кои може да се набават основни и обртни средства за потребите на откуп и извоз и тоа:

- разладни уреди за кондициско одржување на употребливата вредност на производите до нивната продажба;

- машини за калибрирање и пакување;

- изградба на нови и купување или модернизација на постоечки објекти за постбербени активности (складирање, кондициско одржување на производите до нивна продажба, калибрирање, пакување) за овошје и зеленчук и собирни центри за млеко;

- откуп на примарни земјоделски производи наменети за извоз;

- откуп на преработени земјоделски производи наменети за извоз (100% домашно потекло);

- амбалажа и етикетање.

Износ на кредитот е до 300.000,00 евра.

Еднократна провизија при одобрување е 0,8 % од износот на кредитот.

Годишна каматна стапка е 3%.

Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс период од една година за основни средства и до 18 месеци за обртни средства со вклучен грејс период од три месеци. За време на грејс периодот се пресметува и наплатува камата.

Задолжувањето на корисникот, пресметувањето на каматата и плаќањето на доспеаните обврски ќе се врши во денари.

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови на стасаните, а неизмирени обврски се пресметува и наплатува казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина пропишана со закон.

Член 6

Користењето на кредити од член 5 од оваа одлука се остварува врз основа на поднесено барање до Банката.

Кон барањето подносителот е должен да достави:

- инвестициона програма или бизнис план;
- информација за тековна состојба на субјектот, издадена од Единствениот трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија;
- докази за исполнување на критериумите утврдени во член 4 од оваа одлука;

- за користење на кредити за откуп на примарни земјоделски производи да достави важечки договор за производство и откуп со примарниот производител;

- решение за упис во соодветните регистри на преработувачи и извозници на земјоделски производи при Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство;

- ЗП образец копие (образец за потписници во име на фирмата);

- Потписан картон (копија)
- Изјава за капитална поврзаност;
- Биланс на состојба и биланс на успех најмалку за последната фискална година (копија) и заклучни листови со истите дати;
- Заклучен лист за тековната година со последна дата која е прокнижена;
- Промет на жиро сметката за тековната година или минимум за последните шест месеци (компјутерски листинг на картичка 1000 од сметководство);
- Аналитички преглед по комитенти - спецификација на групи 12, 22 и 25 (купувачи, добавувачи и кредити) со иста дата за која се однесуваат заклучните листови;
- Ревизорски извештај, (се однесува за трговски друштва кои согласно закон се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај);
- Акционерска книга и книга на удели;
- Документација за обезбеден пазар за набавка на суровините и продажба на готовите производи (по можност да се достават понуди и договори со потенцијални купувачи и добавувачи);
- Документација за можното обезбедување;
- Профактури и останата документација за средствата што ќе се финансираат од кредитот;
- Изјава за задолженост во други банки и финансиски институции.

Член 7

За одобрување на користењето на кредит одлучува Банката и со корисникот на кого му е одобрено користење на кредитот се склучува договор.

Кон договорот корисникот на кредитот приложува обезбедување на кредитот и тоа хипотека од прв ред на недвижен имот најмалку во висина од 2:1 во однос на износот на одобрениот кредит и пресметаната камата или банкарска гаранција во висина на одобрениот кредит и пресметаната камата.

Член 8

Средствата од одобрениот кредит се префрлаат по барање на корисникот на негова сметка и истите се користат само за намената за која се одобрени во рок од 30 дена од денот на приемот на средствата.

За наменското искористување на средствата, корисникот доставува соодветна документација до Банката во рок од осум дена од денот на плаќањето.

Член 9

Доколку Банката утврди дека средствата од кредитот се ненаменски искористени, кредитот се смета за доспеан во целост.

Банката го следи наменското користење на средствата во текот на целиот период.

Член 10

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2004) и Одлуката за репласирање на средствата од Компензационите фондови од друга странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2005).

Започнатите постапки ќе се довршат според одлуките врз основа на кои се започнати.

За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/1995), Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/2001), Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2004) и Одлуката за репласирање на средствата од Компензационите фондови од друга странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2005) ќе се применуваат одредбите од истите до целосно враќање на кредитите.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4821/2
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2069.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2012 ГОДИНА

I. Во Програма за остварување на социјалната заштита за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/12) во дел III. Потребни на населението и социјалната превенција, точка 2. Справување со сиромаштијата и социјалната исклученост по ставот 22 се додава нов став 23 кој гласи:

„Министерството за труд и социјална политика ќе организира седум дневен летен одмор за 2000 деца од семејства кои се наоѓаат во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток во објекти за одмор и рекреација низ Македонија. Оваа активност е во насока на спроведување на мерки и активности за поголема заштита и социјално вклучување на овие деца преку користење на услуга за одмор и рекреација.“

II. Делот IV. Средства за остварување на социјална заштита се менува и гласи:

„IV. Средства за остварување на социјална заштита

За остварување на Програмата за социјална заштита во Буџетот за 2012 година планирани се буџетски средства на раздел 15001, на следниве буџетски потпрограми:

1. Потпрограма 40 – центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2012 година на оваа потпрограма се предвидени буџетски средства во износ

од 435.600.000 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 1.256.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 700.000 денари и средства од донации во износ од 1.877.000 денари.

2. Потпрограма 41 – дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 82.227.000 денари и средства од донации во износ од 3.300.000 денари.

3. Потпрограма 42 – установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 232.660.000 денари, средства од основен буџет (приходи) во износ од 6.180.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 59.400.000 денари и средства од донации во износ од 3.980.000 денари.

4. Потпрограма 44 – програма за условени парични трансфери. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка во износ од 121.310.000 денари и средства од основен буџет (приходи) во износ од 94.000 денари.

5. Потпрограма 4А – изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 5.300.000 денари.

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 3.115.000.000 денари за социјални надоместоци на ставка 471, 119.273.000 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 64.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 464.

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 3.115.000.000 денари, ќе бидат распоредени за:

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и материјано необезбедени, кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно со други прописи. Во 2012 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5.500 корисници, за што ќе бидат потребни 278.000.000 денари;

Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2012 година се очекува да бидат опфатени околу 42.000 домаќинства. За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.353.480.000 денари;

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лицето е со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба). Се очекува правото да го стекнат просечно околу 20.000 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 1.300.000.000 денари;

Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепирано дете, доколку родителите се во работен однос. За оваа намена во 2012 година се предвидени 4.000.000 денари;

Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства коишто се нашле во положба од социјален ризик заради

претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална криза, како и за повремена помош на одделни биолошки семејства кои се грижат за свои членови кои се лица со одреден степен на инвалидност и лица на кои им престанува згрижувањето во установа за деца без родители и родителска грижа или згрижувачко семејство. За ова право ќе се реализираат 35.000.000 денари;

Право на домување - право на паричен надоместок за домување согласно со Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмалку до 26 годишна возраст. Паричен надоместок за домување се обезбедува и за лицата со признат статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за азил и привремена заштита, се до периодот на преземање на оваа одговорност од страна на локалната самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се предвидени 2.760.000 денари.

Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, се до навршување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова право се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус - докторски студии, како редовни или вонредни студенти на јавните високообразовни установи. Во 2012 година, вкупниот број на овие корисници ќе изнесува околу 110 лица. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се предвидени 7.840.000 денари.

Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој коешто без помош на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со решение на центарот за социјална работа. Правото ќе почне да се применува од јули 2012 година, за што во Буџетот за 2012 година се предвидени 90.720.000 денари.

Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право ќе го остварат околу 200 семејства кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се очекува да се реализираат 27.000.000 денари;

Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете); дете со нарушено поведение; за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развој на детето. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се планирани 1.200.000 денари.

Услуги за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток, во која ќе се реализираа летен годишен одмор за 2000 деца во туристички објекти за која намена се планирани 15.000.000 денари.

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здравство во износ од 119.273.000 денари, ќе бидат распоредени за остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка.

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средствата во износ од 64.000.000 денари се наменети за програма за субвенционирање на електрична енергија.

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 98.500.000 денари и

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 55.000.000 денари. Средствата на оваа потпрограма се наменети за надоместок на правата за внатрешно раселените семејства, лица вратени по основа на договорите за реадмисија и семејствата на бегалците од други држави.“

III. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4767/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2070.

Врз основа на член 5-а од Законот за судски такси („Службен весник на Републиката Македонија“ бр. 114/2009 и 148/2011), министерот за правда во согласност со министерот за финансии и министерот за информатичко општество и администрација донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО ГОТОВИ ПАРИ НА СООДВЕТНА УПЛАТНА СМЕТКА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА, И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ПРЕКУ МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ИЛИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на плаќање на судските такси во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка и начинот на плаќање на судските такси преку мобилни оператори или преку интернет.

Член 2

Судската такса во готови пари се плаќа така што таксениот обврзник ја уплатува таксата на соодветна уплатна сметка преку носител на платниот промет на образец ПП – 50 Налог за јавни приходи, од кој еден примерок приложува кон списокот како доказ за извршена уплата.

Член 3

Судска такса во готови пари за нотарска услуга се плаќа така што нотарот ја наплаќа судската такса од таксениот обврзник во готови пари што го евидентира засебно во издадена фискална сметка.

Нотарот наплатените судски такси во текот на работното време или најкасно наредниот работен ден ги уплатува на соодветна уплатна сметка преку носител на платниот промет на образец ПП – 50 Налог за јавни приходи. Нотарот изготвува дневна спецификација за предметите за кои извршил уплата на судска такса. Копија од уплатницата и примерок од спецификацијата се приложуваат кон секој предмет за кој е платена судската такса.

Член 4

Судската такса преку интернет се плаќа со платежна картичка со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка преку виртуелен ПОС терминал на носител на платен промет.

Плаќањето се иницира од веб локација на давателот на услуга од каде вршителот на плаќање ја/ги одбира услугите за кои плаќа судска такса и каде ги остава податоците за барателот на услугата (кој може да биде различен од лицето кое го врши плаќањето), како и податоците за самото плаќање односно самата услуга.

Процесот на плаќање односно одземање на средства од платежната картичка на плаќачот и нивно трансферирање на уплатна сметка се врши преку претходно поставен виртуелен ПОС терминал на веб локацијата од која се врши плаќањето од страна на деловна банка со која давателот на услуга има склучено договор.

Член 5

Судска такса преку мобилен оператор се плаќа преку СМС порака. Содржината на СМС пораката и телефонскиот број на кој се праќа пораката се предодредени и објавени на шалтерите на давателите на услуги.

Како потврда за извршено плаќање вршителот на плаќање добива повратно СМС порака која содржи уникатен код кој го генерира систем за електронско плаќање. Кодот како доказ од извршено плаќање се приложува кон списокот.

Давателот на услуга врши проверка на валидноста на кодот и го поништува секој искористен код во системот за електронско плаќање.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

Бр. 14/2-2806/1
6 јуни 2012 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

Бр. 07-340/5
2 март 2012 година
Скопје

Министер
за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2071.

**СПИСОК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(ОГЛАС ОД 18.4.2012 ГОДИНА)**

Ред Бр.	Презиме, татково име и име на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	КОСТОВСКА Атанас МАРИЈА	Борис Кидрич 74 Пехчево 070/441-619 kostovska86@gmail.com	Италијански	07-1842/2 26.05.2012	Берово
2.	МИРЧОВСКА Глигор ВИОЛЕТА	Дамјан Груев 7/6 Владимирова Берово 070/238-984 vmircovska@yahoo.com	Англиски	07-1910/2 25.05.2012	Берово
3.	МУСТАФОВСКА Бедри НИМЕТ	Стрчин 33-а Битола 075/246-101 nimet-m@live.com	Албански	07-1828/2 22.05.2012	Битола
4.	ЈОШЕСКИ Драге ДУШКО	Минела Бабуковски 9/1-11 Битола 075/954-602 dushkojosheski@gmail.com	Англиски	07-1740/2 25.05.2012	Битола
5.	ВРШКОВСКА Вања ТАМАРА	Север-Југ 17/5 Битола 070/450-031 tvrskovska@yahoo.com	Англиски	07-1770/2 25.05.2012	Битола
6.	ДИМИТРОВА Иван МАЈА	Едвард Кардељ 12/10 Битола 077/740-045 traektorija@hotmail.com	Англиски	07-1782/2 25.05.2012	Битола
7.	СЕКУЛОВСКА Тома ЖАКЛИНА	Игњат Атанасовски 37/13 Битола 078/357-944 zaki_989@yahoo.com	Англиски	07-1833/2 25.05.2012	Битола
8.	ТРАЈКОВСКА Драган МАРИЈА	Н. Наумовски Борче 32/6 Битола 078/270-997 marija.macabt@yahoo.com	Англиски	07-1821/2 25.05.2012	Битола
9.	ВАСИЛЕВСКА Мирче КРИСТИНА	Димче Лахчански 34/25 Битола 075/875-650 kristina7217@hotmail.com	Англиски	07-1876/2 25.05.2012	Битола
10.	ХРИСТОВСКА Веле АНА	Партизанска 39/2 Битола 075/666-244 ana_hris@yahoo.com	Бугарски	07-1827/2 19.05.2012	Битола
11.	КРСТЕВСКИ Александар АНДРИЈАНА	1-ви Мај 347-в Битола 078/560-089 ivanovska_andrijana@hotmail.com	Бугарски	07-1879/2 19.05.2012	Битола
12.	ПАНОВСКА Љупчо АЛЕКСАНДРА	Никола Оровчанец 27 Велес 071/259-732 alexandrasiracevska@yahoo.ca	Англиски	07-1812/2 25.05.2012	Велес
13.	СТАНКОВСКА Благој МАРИНЕЛА	Славко Ѓ. Сватот 8/2-15 Велес 071/501-963 078/515-887 marinela_81@yahoo.com	Англиски	07-1906/2 25.05.2012	Велес
14.	ИЛИЕВА Блажо ЃУРГИЦА	Енгелсова 5/35 Велес 071/352-973 giurgica.i@gmail.com	Англиски	07-1984/2 25.05.2012	Велес

15.	ДЕМУРЦИЕВА Ристо МАЈА	Благој Ѓорев К2 4-а Велес 078/377-709 maja_dem@yahoo.com	Англиски	07-1947/2 25.05.2012	Велес
16.	АНДРЕЕВА Цане ВЕСНА	Маршал Тито бр. 74 Градско – Велес 078/305-650 vesnaandreeva@gmail.com	Италијански	07-1778/2 26.05.2012	Велес
17.	ПЕШОВА Мијалчо МАРИНА	Моша Пијаде 1 Веница 077/804-795 и 071/545-097 marinapesova@gmail.com	Албански	07-1706/2 22.05.2012	Веница
18.	РИТОВА Стојан ИВАНА	Пиринска 55 Веница 071/953-011 ivana20258@yahoo.com	Германски	07-1884/2 26.05.2012	Веница
19.	ЕЛМАЗОВА Еип ЃУЛТЕН	Влашка 1 с. Удово Валандово 072/689-757 gultengu10@hotmail.com	Турски	07-1783/2 23.05.2012	Гевгелија
20.	ТАСЕВА Нецати БИНАЗ	Младинска 5 Удово Валандово 071/251-467, 076/336-766 binaz.taseva@yahoo.com	Турски	07-1814/2 23.05.2012	Гевгелија
21.	ЛАЗОВА Раде ИВАНА	Сава Михајлов 1/5 Гевгелија 077/646-912 ivana.anavi@hotmail.com	Албански	07-1815/2 22.05.2012	Гевгелија
22.	РИТОВА Владо ВИЛМА	Сава Михајлов 2-5 Гевгелија 071/299-193 vilmaristova@gmail.com	Англиски	07-1741/2 25.05.2012	Гевгелија
23.	НИКОВА Павле МАРИЈА	Сава Михајлов /9 Гевгелија 070/469-787 marijanikova@hotmail.com	Англиски	07-1811/2 25.05.2012	Гевгелија
24.	АЛИЛИ Џавит АФРИМ	ЈНА 377 Гостивар 070/537-271 aronalilkoka@yahoo.de	Германски	07-1816/2 26.05.2012	Гостивар
25.	НИЈАЗИ Џумаљи НУРЕДИНИ	ЈНА 173 Вруток Гостивар 070-388-788	Германски и Албански	07-1904/2 26.05.2012	Гостивар
26.	АРСЛАНИ Хусејн ФЕМИ	с. Добридол Гостивар 070/229-897 femiarslani@yahoo.com	Словенечки	07-1936/2 22.05.2012	Гостивар
27.	ХАЈРУЛА Селим НЕШЕ	Ленинградска 55 Гостивар 076/442-476	Турски	07-1772/2 23.05.2012	Гостивар
28.	ШАБАН Гафур АЈХАН	18-ти Ноември 131 Гостивар 070/600-407 ayhansaban@yahoo.com	Турски	07-1938/2 23.05.2012	Гостивар
29.	БАША Алит АРБЕРОР	ул. 206 66 Дебар 070/358-302 arberor_basha@yahoo.com	Англиски	07-1744/2 25.05.2012	Дебар
30.	АНТОВСКА Славчо ЕМИЛИЈА	Острец 82 Делчево 071/824-416 emilija.antovska@yahoo.com	Англиски	07-1715/2 25.05.2012	Делчево
31.	ЗЛАТЕВА Ќиро АНЕТА	Доно Попов 21 Кавадарци 077/771-827 anetenzi@hotmail.com	Англиски	07-1824/2 25.05.2012	Кавадарци

32.	ДИМОВСКА Борче КРИСТИНА	Први Мај 12 Кавадарци 078/379-107 k_dimovska@yahoo.com	Англиски	07-1859/2 25.05.2012	Кавадарци
33.	СТОЈАНОВСКА Коле НАДИЦА	Бел Камен 75 Кавадарци 071/573-554 stojanovska_nadica@yahoo.com	Англиски	07-1856/2 25.05.2012	Кавадарци
34.	ПЕЛИВАНОВА Мишо МАРИЕЛА	Страшо Пинџур 20 Кавадарци 072/253-178 mariela_pelivanova@yahoo.com	Англиски	071855/2 25.05.2012	Кавадарци
35.	ИЛОВА Ванчо САЊА	Борис Кидрич 26 Кавадарци 070/779-207 s_ilova@yahoo.com	Англиски	07-1851/2 25.05.2012	Кавадарци
36.	ДЕЛОВА Ристо ЦВЕТАНКА	Игман 60 Кавадарци 070/204-482 cvetanka_taseva@hotmail.com	Англиски	07-1940/2 25.05.2012	Кавадарци
37.	КУЈУНЦИЌ Душко АНАСТАСИЈА	Клога 2 Кавадарци 072/250-168, 077/582-228, 075/469-464 a_nnbalkan@yahoo.com	Бугарски	07-1818/2 19.05.2012	Кавадарци
38.	ШЕМОВА Методије МАРИЈА	Киро Крстев 28 Кавадарци 071/514-480 mshemova@yahoo.com	Италијански	07-1819/2 26.05.2012	Кавадарци
39.	ДЕМИРИ Мефаил МЕРИТА	Заропје 63 Кичево 070/924-734 merita_d82@yahoo.com	Англиски	07-1985/2 25.05.2012	Кичево
40.	МИРЧЕВСКА Малиш МАЈА	Македонска 13 Македонска Каменица 071/553-041 maja_mircevska@yahoo.com	Италијански	07-1714/2 26.05.2012	Кичево
41.	ДИМОСКА Бранко СОЊА	Душан Митрески 49 Македонски Брод 077/527-933 sonjadimoska88@yahoo.com	Англиски	07-1877/2 25.05.2012	Кичево
42.	КАРАГА Абдулмеџит АЛБУЛЕНА	Стојан Сандески 78 Кичево 071/319-895 albulenakaraga@yahoo.com	Англиски	07-2130/2 25.05.2012	Кичево
43.	ЏАМОВА Борчо САЊА	Роза Петрова 70 Кочани 078/276-950 070/927-346 sanja.dzamova@gmail.com	Англиски	07-1743/2 25.05.2012	Кочани
44.	МИТЕВА Лазар НАТАША	Маршал Тито 45 Кочани 070/638-474 natasa_miteva@yahoo.com	Англиски	07-1766/2 25.05.2012	Кочани
45.	МИОВСКИ Милан ДАРКО	Вера Попова 3 Кочани 070/302-695, 077/809-116 darko_floyd@yahoo.com	Англиски	07-1829/2 25.05.2012	Кочани
46.	КИТАНОВСКА Ѓоре ХРИСТИНА	Планинска 115-а Кратово 070/444-579 kiki_vestallis@hotmail.com	Албански	07-1918/2 22.05.2012	Кратово
47.	АНГЕЛОВСКА Ѓорѓи БЛАГИЦА	с. Станци Крива Паланка 071/620-882 angelovska.blagica@yahoo.com	Англиски	07-1707/2 25.05.2012	Крива Паланка
48.	СТАМЕНОВСКА Младен АНИТА	Јане Сандански 2/11 Крива Паланка 071/296-432 anita.stamenovska@gmail.com	Англиски	07-1768/2 25.05.2012	Крива Паланка

49.	БЛАГАДУША Благоја ФИЛИП	Илинденска 96 Крушево 075/817-967, 077/809-945 filip.blagadusha@gmail.com	Англиски	07-1837/2 25.05.2012	Крушево
50.	АЈРУЛАХИ- ЗЕЌИРИ Скендер ФАЗИЛЕ	Карадачки одреди 40 Куманово 071/224-736 fazile_a@hotmail.com	Албански	07-1838/2 22.05.2012	Куманово
51.	АМЕТИ Севим ЛИНДИТА	Борис Кидрич 30 Куманово 078/206-285 lindita_a777@hotmail.com	Албански	07-1836/2 22.05.2012	Куманово
52.	ЉУБЕВСКА Ласте ЕЛЕНА	204/2 Куманово 071/427-673 eli_ljubevska@yahoo.com	Англиски	07-1872/2 25.05.2012	Куманово
53.	ПАВЛОВСКИ Јован СЕНИША	Лесковачка 50/5 Куманово 071/942-994 sinisa_ku@yahoo.com	Англиски	07-1858/2 25.05.2012	Куманово
54.	СОПАЈ Нехас ГРЕСА	с. Опае Куманово 077/988-489 gresa_sopaj@hotmail.com	Германски	07-1861/2 26.05.2012	Куманово
55.	РИСТИЌ- КИПРИЈАНОВСКА Зоран МАЈА	Иво Лола Рибар 76 Куманово 071/632-363, 076/588-836 ristik.maja@yahoo.com	Италијански	07-1712/2 26.05.2012	Куманово
56.	ВЕЉАНОВ Коце ЗДРАВКО	Антон Пеган 2 Неготино 071/801-978 zdravkoveljanov@gmail.com	Англиски	07-1831/2 25.05.2012	Неготино
57.	ШАПКАРОСКА Славе БИЛЈАНА	Илинденска 133 с. Велгошти Охрид 078/264-804 bsapkar@yahoo.com	Англиски	07-1785/2 25.05.2012	Охрид
58.	ТОДОРСКА Ацо КРИСТИНА	Железничка 44 Охрид 070/849-069 todoroskakristina@gmail.com	Англиски	07-1841/2 25.05.2012	Охрид
59.	МИЛЕСКА Атанас ЕЛИЗАБЕТА	Наум Охридски 66 Охрид 078/414-354 emileska@yahoo.com	Германски и Англиски	07-1908/2 26.05.2012	Охрид
60.	РУСТЕМОСКА Сафет ЏЕЈЛАН	Абас Емин 211-а Охрид 070/494-746 dzejlan.r@hotmail.com	Италијански	07-1647/2 26.05.2012	Охрид
61.	БУЧКОВ Славе ЕЛЕНА	Цар Самоил 92 Охрид 078/267-858, 046/267-858 helene984@gmail.com	Француски	07-1773/2 26.05.2012	Охрид
62.	САВЕСКА Љубомир КРИСТИНА	Моша Пијаде 1/14 Б Прилеп 070/852-162 и 078/612-672 saveska.kristina@gmail.com	Англиски	07-1709/2 25.05.2012	Прилеп
63.	МИТРЕВСКИ Ордан ДИМЕ	Јоска Јорданоски 125 Прилеп 071/353-492 dime.mitreski@gmail.com	Англиски и Чешки	07-1711/2 25.05.2012	Прилеп
64.	ВЕЛЕСКИ Драгољуб ИГОР	Октомвриска 69/14 Прилеп 075/347-365 vigorski@gmail.com	Англиски	07-1747/2 25.05.2012	Прилеп
65.	ТРЕНКОСКА Борка АНДРИЈАНА	Кумровец 19 Прилеп 070/965-125 t.andrijana@hotmail.com	Англиски	07-1922/2 25.05.2012	Прилеп

66.	РИСТЕСКА Боше ЈАСМИНА	Победа 7 Прилеп 070/713-242 risteska.jasmina@gmail.com	Англиски	07-1924/2 25.05.2012	Прилеп
67.	САМАРЦИОСКА Сребренко МАЈА	Методија Патчев 27 Прилеп 075/861-859 maja_samardzioska@yahoo.com	Германски	07-1882/2 26.05.2012	Прилеп
68.	АБДУРАМАНОВ Усеин АДЕМ	с. Конче Радовиш 076/346-256 mak_adem@hotmail.com	Турски	07-1903/2 23.05.2012	Радовиш
69.	НИЧЕВСКА Лазар ДИАНА	с. Долно Дупени Ресен 078/415-056 didi_di_86@yahoo.com	Англиски	07-1817/2 25.05.2012	Ресен
70.	ЗЕНДЕЉИ Сами АЗЕМ	с. Бојане Скопје 070/316-425 azemzendeli@yahoo.com	Албански	07-1718/2 22.05.2012	Скопје
71.	ЗЕНЕЉИ Миљазим РАФАДИЈЕ	Мак.-Косов. Бригада 46/22 Скопје 071/493-664 refadijezeneli@hotmail.com	Албански	07-1780/2 22.05.2012	Скопје
72.	НУНЕВСКА Зоран КРИСТИНА	Лајош Кошут 18 Скопје 078/292-115 02/2521-353 k.nunevska@yahoo.com	Албански	07-1869/2 22.05.2012	Скопје
73.	НАСКОВСКА Душко СИМОНИДА	Благоја Стефковски 21/2-2 Скопје 077/733-684 simonida88@gmail.com	Албански	07-1868/2 22.05.2012	Скопје
74.	ЈАШАРИ Камбер ЕДИТА	Гостиварска 28 Скопје 02/2048-326 070/326-904 editajl@yahoo.com	Албански и Англиски	07-1919/2 25.05.2012	Скопје
75.	ТРЕНЕВСКА Томислав ЕМА	Франце Прешерн 93 Скопје 077/842-967 ematrenevska@yahoo.com	Англиски и Француски	07-1717/2 26.05.2012	Скопје
76.	РАИДЕН Славица ИГОР	Првомајска 2/5 Скопје 071/766-658 igorraiden@gmail.com	Англиски	07-1661/2 25.05.2012	Скопје
77.	ПЕПЕЉУГОСКА Валентина АНА	Народен Фронт 23/2-3 Скопје 071/262-282 pepesljugoska@yahoo.com	Англиски	07-1746/2 25.05.2012	Скопје
78.	ГИЛЕВСКИ Методија БОЈАН	Владимир Комаров 14/3-4 Скопје 071/809-545 bgilevski@hotmail.com	Англиски	07-1737/2 25.05.2012	Скопје
79.	ЈУГРЕВА Георги МАРИЈА	АСНОМ 72/48-а Скопје 2 434-472 075/991-409 marij_sk@yahoo.com	Англиски	07-1736/2 25.05.2012	Скопје
80.	ЛАЗАРОВА Илија ИРЕНА	Франклин Рузвелт 4/18 Скопје 078/490-300 irena.lazarova@yahoo.com	Англиски	07-1738/2 25.05.2012	Скопје
81.	СПАСОВСКА Александар АЛЕКСАНДРА	ВИЧ 24/1 Скопје 075/378-231 spasovska.aleksandra@gmail.com	Англиски	07-1764/2 25.05.2012	Скопје
82.	НАУМОВСКА Груиче ИРЕНА	Људевит Гај 3-а Скопје 070/933-833 02/2 734-565 imitovska@yahoo.com	Англиски	07-1767/2 25.05.2012	Скопје

83.	СТОЈАНОВА Александар НИКОЛИНА	Народен Фронт 3/3-57 Скопје 071/238-243 hrehnikolina@gmail.com	Англиски	07-1776/2 25.05.2012	Скопје
84.	НЕШОВСКА Тошко МИА	Партизански Одреди 78-4/13 Скопје 070/516-470 mia.nesovska@hotmail.com	Англиски и Француски	07-1769/2 26.05.2012	Скопје
85.	ТРАЈКОВИЌ Светомир ЈАСМИНА	Руѓер Бошковиќ 8/1-10 Скопје 071/767-340 jtrajkovik@gmail.com	Англиски	07-1835/2 25.05.2012	Скопје
86.	ЛЕКИЌ Зоран ИВАНА	Франклин Рузвелт 72/3 Скопје 076/467-603 ivanalekik@yahoo.com	Англиски	07-1832/2 25.05.2012	Скопје
87.	ПРЕСКАКУЛЕВА Ацо ХРИСТИНА	Јани Лукровски 8/10 Скопје 070/672-684 preskakuleva_h@yahoo.com	Англиски	07-1830/2 25.05.2012	Скопје
88.	КРСТЕСКА Милан АНА	81 /1 Волково Скопје 070/245-017 annakrsteska@yahoo.com	Англиски	07-1874/2 25.05.2012	Скопје
89.	КОСТОВСКА Фидан ЕЛЕНА	Ресенска 6/2-6 Скопје 071/808-008 e_kostovska@yahoo.com	Англиски	07-1857/2 25.05.2012	Скопје
90.	ТОМОВСКА Љупчо МАЈА	Благоја Паровиќ 70/2-4 Скопје 071/584-835 majatomovska@yahoo.com	Англиски	07-1909/2 25.05.2012	Скопје
91.	ДЕСПОТОВСКА Владимир РУЖИЦА	Букурешка 8/22 Скопје 078/677-017, 075/613-086 despotovska.ruzica@gmail.com	Англиски	07-1917/2 25.05.2012	Скопје
92.	ТРАЈКОВСКА Златко САЊА	АСНОМ 58/1-27 Скопје 070/344-300, 02/2434-499 sanja.trj@gmail.com	Англиски	07-1920/2 25.05.2012	Скопје
93.	СТЕФАНОВСКА Злате БИЛЈАНА	Илинден 48/1-4 Скопје 071/648-280 stefanovskabiljana2003@yahoo.com	Англиски	07-1925/2 25.05.2012	Скопје
94.	БУРАЗЕР Иван МИРЈАНА	Октом. револуција 10/1-11 Скопје 070/896-046 mimi.burazer@gmail.com	Англиски	07-1926/2 25.05.2012	Скопје
95.	ПЕТКОВИЌ Драган ТАЊА	Малина Попиванова 15 Скопје 070/592-111 tanjapetkovik@gmail.com	Германски	07-1765/2 26.05.2012	Скопје
96.	ДРВАРОВА- ЈОВАНСКА Блажо МАРИЈАНА	Ѓорѓи Капчев 4/8 Скопје 078/338-272 marijana.drvarova.jovanoska@gmail.com	Германски	07-1810/2 26.05.2012	Скопје
97.	МИЦЕВСКА Дончо ЗОРАНА	Ѓоре Ѓорески 1-А Скопје 070/370-595 zoranam79@yahoo.com	Германски	07-1883/2 26.05.2012	Скопје
98.	МАНЕВСКА Љупчо АЛЕКСАНДРА	Трифун Хацијанев 7/2-3 Скопје 070/749-582 a.manevska@yahoo.com	Германски и Англиски	07-1873/2 26.05.2012	Скопје
99.	ГОШЕВА Васо АНА	Козара 64/3/7 Скопје 070/897-960 02/3125-045 goseva_ana@yahoo.com	Грчки	07-1774/2 19.05.2012	Скопје

100.	ИЛИЕВСКА Спасе КРИСТИНА	Атанас Иљоски 10 Скопје 071/383-575 tina.ilievska@gmail.com	Грчки	07-1775/2 19.05.2012	Скопје
101.	СЕКУЛОВСКА Зоран НИНА	Доситеј Обрадовиќ 15/12 Скопје 070/333-809 nina.sekulovska@gmail.com	Италијански	07-1739/2 26.05.2012	Скопје
102.	ЖИВКОВСКА Милан ОЛИВЕРА	Пандо Кљашев 22 Скопје 076/654-343 zivkovska@gmail.com	Италијански	07-1748/2 26.05.2012	Скопје
103.	ГРНЧАРОВСКА Илија МАЈА	Московска 5а/1-19 Скопје 070/926-188 grncaroska@gmail.com	Италијански	07-1771/2 26.05.2012	Скопје
104.	АНГЕЛОВСКА- БОГАТИНОВСКА Александар САНДРА	Пушкинова 3/3-19 Скопје 071/257-717 02/2 700-026 sangelovska@gmail.com	Италијански	07-1763/2 26.05.2012	Скопје
105.	АНГЕЛОВСКА Никола ФРОСИНА	Кочо Рацин 14/4-7 Скопје 075/404-800, 070/630-306 frosina.angelovska@gmail.com	Италијански	07-1834/2 26.05.2012	Скопје
106.	МИТКОВСКА Драги ЕЛЕНА	Мечкин Камен 14 Скопје 075/287-434 elenchem@hotmail.com	Италијански	07-1825/2 26.05.2012	Скопје
107.	АНДОНОВСКА Андон МАРИЈА	Вангел Тодоровски 9/9 Скопје 077/912-606 andonovska_marija@live.com	Италијански	07-1907/2 26.05.2012	Скопје
108.	ПАУНОВСКА Бранко ЕЛЕНА	51 19-а Волково Скопје 071/384-374 02/2054-137 elena.paunovska1@yahoo.com	Италијански	07-1915/2 26.05.2012	Скопје
109.	РИСТОВСКА Страшо МАРИЈА	Струмјани 2 Скопје 078/756-575 marijas.ristovska@gmail.com	Италијански	07-1928/2 26.05.2012	Скопје
110.	ИВАНОВ Асен ЖАРКО	Багдатска 26/1-3 Скопје 070/266-745 ubanob@gmail.com	Италијански и Руски	07-2016/2 26.05.2012	Скопје
111.	ХАСИЌ Шефкија ФАТМА	Цветан Димов 96/1-13 Скопје 070/398-511 fatma.hasic@yahoo.com	Српски	07-1779/2 22.05.2012	Скопје
112.	ДИМОВСКА Ангел ЈОАНА	Гиге Михајловски 9/1-16 Скопје 070/778-023, 02/3065-545 joana.dimovska@yahoo.com ,	Француски	07-1813/2 26.05.2012	Скопје
113.	КОСТОВСКИ Кирил ГОЦЕ	Христо Узунов 2 Скопје 071/981-926 kostovskigoce@gmail.com	Француски	07-1871/2 26.05.2012	Скопје
114.	ДАМЊАНОВСКИ Драган ВЛАДО	Франклин Рузвелт 36/2-1 Скопје 070/252-329 aspi_mk@yahoo.com	Француски	07-1862/2 26.05.2012	Скопје
115.	НАЈДОВСКА Бранислав НЕНА	Трифун Хаџијанев 7/7-6 Скопје 078/232-013 072/227-621 najdovskanena@hotmail.com	Холандски и Француски	07-1852/2 26.05.2012	Скопје
116.	ВЕЛИГДЕНСКИ Ѓорѓи ПЕТАР	Илинден 79/24 Скопје 070/525-625 veligdenski@yahoo.com	Хрватски	07-1880/2 22.05.2012	Скопје

117.	СМИЛКОВА Митко СТАНКА	Огражден 1/4-8 Скопје 070/911-171 stankasmilkova@gmail.com	Англиски	07-1820/2 25.05.2012	Скопје
118.	ТОДОРОВСКА Трипун ВИОЛЕТА	Мариовска 3/25 Скопје 078/600-831 02/2733-354 violeta_todorovska1986@yahoo.com	Англиски	07-1860/2 25.05.2012	Скопје
119.	КИЦА Нашир ЕЉВИРА	с. Велешта Струга 071/241-678 elvira.kica@hotmail.com	Албански и Англиски	07-1710/2 25.05.2012	Струга
120.	ЦАНОСКА Канија АЗРА	с. Окиси Струга 070684-446 azra_canoska@yahoo.com	Англиски	07-1662/2 25.05.2012	Струга
121.	МАТЕСКА Божин ДАНИЦА	Димитар Влахов 27-6 Струга 078/834-761 dancemateska@yahoo.com	Италијански	07-1716/2 26.05.2012	Струга
122.	СТОЈАНОСКА Милан БИЛЈАНА	с. Драслајца Струга 071/780-060 stojanoska_bile@hotmail.com	Италијански	07-1749/2 26.05.2012	Струга
123.	ЃОРГИЕВА Драгољуп ИРЕНА	Младинска 100/9 Струмица 070/784-953 irena.gjorgieva@gmail.com	Англиски	07-1854/2 25.05.2012	Струмица
124.	АНГЕЛОВСКА- МИТЕВА Фиданчо ЉУПКА	Василево 261 Струмица 071/878-174 ljupka.angel@live.com	Италијански	07-1839/2 26.05.2012	Струмица
125.	ЕЛМАЗИ Алиша ЉУЉЗИМ	Браќа Миладинови 85/17 Тетово 075/523-588 lulzim_elmazi@hotmail.com	Албански	07-1781/2 22.05.2012	Тетово
126.	ЦЕКА Ќамиљ ЛАУРЕТА	Мурат Бафтјари 12 Тетово 072/241-959 lita_20@live.com	Англиски	07-1853/2 25.05.2012	Тетово
127.	КОЛЕВСКА Ранко МЕЛАНИЈА	118/7 Тетово 075/620-226 k.melanija@yahoo.com	Англиски	07-1921/2 25.05.2012	Тетово
128.	ЦЕМАИЛИ Абдурешат ЦЕВАТ	Дреноец-Порој 66 Тетово	Германски и Албански	07-1902/2 26.05.2012	Тетово
129.	АБДУЛАИ Беџет РАМАДАН	ЈНА 1/10 Тетово 044/333-546 070/306-871 ramadan_abdulai@hotmail.com	Германски и Албански	07-1901/2 26.05.2012	Тетово
130.	НИКОЛОСКА Зоран ДОБРИЛА	Маршал Тито 37/19 Тетово 078/405-780 bobo.najubaata@gmail.com	Италијански	07-1911/2 26.05.2012	Тетово
131.	МУСЛИУ Мерсел САХИДЕ	Маршал Тито 10 Тетово 071/275-488 s-musliu@hotmail.com	Хрватски	07-1826/2 22.05.2012	Тетово
132.	ДИМИТРОВСКА Јордан САШКА	Нада Михајлова 3/1 Пробиштип 071/399-381 saska_dimitrovska@yahoo.com	Англиски	07-1745/2 25.05.2012	Штип
133.	ГЕОРГИЕВСКА Љупчо САЊА	Страшо Пинџур 41 Штип 072/221-818 sgeorgievska@yahoo.com	Англиски	07-1784/2 25.05.2012	Штип

134.	СТОЈАНОВСКА Мијалче КАТЕРИНА	Сремски фронт 21/5 Штип 070/906-121 katerinastojanovska@gmail.com	Англиски	07-1840/2 25.05.2012	Штип
135.	СТОЈЧЕВ Георги ДУШАН	Генерал М. Апостолски 14 Штип 078/390-708, 032/394-418 dushanstojchev@gmail.com	Англиски	07-1878/2 25.05.2012	Штип
136.	КУЗМАНОВСКА Никола ТАЊА	Сремски Фронт 35/4 Штип 078/863-088, 032/609-521 tkuzmanoska@yahoo.co.uk	Српски	07-1823/2 22.05.2012	Штип

МИНИСТЕРСТВИ ЗА ФИНАНСИИ**2072.**

Врз основа на член 57-г став 7 од Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), министерот за финансии во согласност со министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА****I. Општа одредба****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на единствената евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (во натамошниот текст: прекршочна евиденција) како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.

II. Начин на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка**Член 2**

(1) Прекршочната евиденција се води во електронски облик на обработка на посебни обрасци и тоа:

Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица, кој е составен дел на овој правилник;

Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица, кој е составен дел на овој правилник; и

Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за одговорно лице во правно лице или службено лице во државен орган, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Обрасците од став (1) на овој член се дадени во прилог кој е составен дел од овој правилник и истите се печатат на хартија во бела боја со димензии 210/297 мм.

Член 3

(1) Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од инспектор; податоци за физичкото лице; (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење за физичко лице); правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на решение; прекршочна санкција (глоба, трошоци на прекршочна постапка, датум на наплата-глоба трошоци); датум на доставување за извршување; број и датум на доставување на тужба до Управен суд; број и датум на одговор на тужба од Управен суд и забелешка.

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, седиште); правен основ, прекин на постапката, отфрлање на бара-

њето, запирање на постапката, број и датум на решение; прекршочни санкции (глоба, опомена, забрана за вршење професија, дејност или должност- рок на траење); посебни прекршочни мерки (одземање на предмети); трошоци за прекршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување за извршување; број и датум на прием на известување за поднесена тужба до Управен суд; број и датум на доставување на одговор на тужба од Управен суд и забелешка.

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за одговорно лице во правно лице или службено лице во државен орган, содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од физичко лице/инспектор; податоци за одговорно лице во правно лице, односно службено лице во државен орган-(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и седиште на правното лице каде е вработено); назив и седиште на државниот орган каде е вработено; (за одговорно лице во правно лице-странец и бројот на патната исправа); правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; бројот и датум на решение; прекршочна санкција - глоба; трошоци на прекршочна постапка ; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување на извршување; број и датум на доставување на тужба до Управен суд; број и датум на доставување на одговор на тужба од Управен суд и забелешка.

III. Начин на пристап до информации кои се содржани во прекршочната евиденција**Член 4**

(1) Секое правно лице или физичко лице врз основа на поднесено барање може да побара информации од прекршочната евиденција кои се однесуваат на подносителот на барањето.

(2) Информациите од прекршочната евиденција за трети правни или физички лица може да се дадат само врз основа на службено барање поднесено од органите на државната управа надлежни за водење на прекршочна постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, Државно правобранителство, Народен правобранител за постапките од нивните надлежности, како и врз основа на службено барање поднесено од орган на државната управа за потребите на водење на управна постапка, само за статистички цели.

(3) Барањата за добивање на информации од прекршочната евиденција се доставуваат до Прекршочната комисија.

(4) Прекршочната комисија на барањето од став (1) од овој член одговара во рок од осум дена.

(5) Прекршочната комисија, информациите од прекршочната евиденција ги доставува во писмена форма.

IV. Завршна одредба**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-20652/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер
за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Министер за правда,
Блерим Бецети, с.р.

ОБРАЗЕЦ БР.3
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ПРАВНО ЛИЦЕ
ИЛИ СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ВО ДРЖАВЕН ОРГАН

Реген број	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Забелешка
Број и датум на прием на предметот							Седиште на правното лице каде е вработено	Главно и седиште на државниот орган каде е вработено (за одговорно лице во правно лице - странец и број на патна	Правен основ	Прекин на постапката	Отфрлање на барањето	Запирање на постапката	Број и датум на решение	Прекршочна санкција - глоба	Трошоци на прекршочна постапка	Глоба	Трошоци	Датум на поставување на извршување	Број и датум на поставување на тужба до правен суд	Број и датум на поставување на одговор на тужба од правен суд		
Податоци за одговорно лице во правно лице-односно службено лице во државен орган	Име и презиме	ЕМБГ	Адреса на живеење	Седиште на правното лице каде е вработено	Главно и седиште на државниот орган каде е вработено (за одговорно лице во правно лице - странец и број на патна	Правен основ	Прекин на постапката	Отфрлање на барањето	Запирање на постапката	Број и датум на решение	Прекршочна санкција - глоба	Трошоци на прекршочна постапка	Глоба	Трошоци	Датум на поставување на извршување	Број и датум на поставување на тужба до правен суд	Број и датум на поставување на одговор на тужба од правен суд					

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

2073.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Инџиково - Општина Гази Баба.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Инџиково, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето ("Службен весник на РМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-9356/2
14 јуни 2012 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2074.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ" бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ" бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 18.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,536
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,014

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ден/лит
до 40,797

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ден/лит
до 40,188

г) Мазут
- М-1 НС ден/кг
до 34,623

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 80,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 67,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 56,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,378

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,50	79,00	78,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,00	66,50	66,00
ЕЛ - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	55,50	55,00	54,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,896
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,112
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,376
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.6.2012 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 - 1035/1
18 јуни 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р **Рухи Бакију**, с.р.

2075.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за јуни 2012 година, на седницата одржана на 15 јуни 2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ ОД 2012 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец јуни од 2012 година, се утврдува да изнесува 32,6164 ден/м³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 32,4772 ден/м³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1392 ден/м³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,1753 ден/м³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец јуни 2012 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 33,7917 ден/м³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец јуни од 2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 6,0825 ден/м³.

Прилог 1

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец јуни од 2012 година изнесува 39,8742 ден/nm3.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 49,4700 денари за еден САД долар, за месец мај од 2012 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-116/12
15 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2076.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ УИНД ДОО Струмица, за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 14.06.2012 година донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ УИНД ДОО Струмица, со адреса на ул. Кирил и Методиј бр. 5 Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-73/12
14 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ УИНД ДОО Струмица, со адреса на ул. Кирил и Методиј бр. 5 Струмица, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
14.06.2012 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
14.06.2022 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
EE- 92.10.1/12

7. Број на деловниот субјект - 6590055

8. Единствен даночен број - 4027010511550

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија како и други промени во работењето согласно правилникот.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								

Се доставува на квартално и годишно ниво

2077.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ увоз-извоз Ресен за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 14.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ увоз-извоз Ресен со седиште на ул. Димитар Влахов бр. 6, Ресен, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе врши енергетската дејност производство на електрична енергија фотоволтаична централа лоцирана на КП бр. 6211/0 со Имотен Лист бр. 6305, Општина Ресен.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој енергетскиот објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-91/12
14 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ увоз-извоз Ресен со седиште на ул. Димитар Влахов бр. 6, Ресен

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата XX.XX. 20XX година

4. Датум до кога важи лиценцата XX.XX. 20XX година

5. Евидентен број на издадената лиценца EE - 94.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6126871

7. Единствен даночен број – 4024006108491

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем „Солар инвест 1“, со моќност од 41,76 kW, изграден на КП бр. 6211/0, КО Ресен, Општина Ресен.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на

производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) превземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:

- Фотоволтаична централа „Солар инвест 1“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Приклучок од ТС Ресен, 110/35/20(10) kV / kV од СН извод 10(20) kV Алгрета;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 25 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 174 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- тип: Solar World AG;
- производител: Austria;
- номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 240 W; напон 30,2 V; струја 7,94 A;
- вкупна моќност: $240 \times 174 = 41,76 \text{ kW}$;
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- тип: инвертор SMA Sunny Tripower 15000 TL X 1 и SMA Sunny Tripower 12000 TL трифазен X 2;
- производител: Германија;
- номинални податоци DC/AC: моќност од 12,25 /12 kW, 15,34/15 и напон 600/230 V;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1690 kWh/m² на хоризонтална површина;

6. Очекувано производство на електрична енергија: 56.600 kWh.

2078.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 14.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Мито Хади Василев Јасмин бр.48 Градски сид бр.5 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа лоцирана на КП. бр. 1060/1 со Имотен Лист бр. 139, КО Дуброво, Општина Дуброво.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој енергетскиот објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-93/12
14 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Мито Хади Василев Јасмин бр. 48 Градски сид бр. 5 Скопје

2. **Енергетска дејност за која се издава лиценцата**
Производство на електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата**
XX.XX. 20XX година

4. **Датум до кога важи лиценцата**
XX.XX. 20XX година

5. **Евидентен број на издадената лиценца**
EE - 95.01.1/11

6. **Број на деловниот субјект** – 6525865

7. **Единствен даночен број** – 4080009506193

8. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем „ФЕЦ Дуброво 950 kW“, со моќност од 949,92 kW, изграден на КП бр. 1060/1, КО Дуброво, Општина Дуброво.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**1. Име на фотоволтаичен систем:**

- Фотоволтаична централа „ФЕЦ Дуброво 950 kW“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Приклучок од среднонапонска 10(20) kV ќелија во ТС 35/10/6/ kV ТЕЦ Неготино;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 35 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 3958 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-240Wp;
- производител: Канада;
Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 240 W; напон 29,9 V; струја 6,96 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор: $3958 \times 240 = 949,92 \text{ kW}$;
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- тип: инвертор Sunways Solar Inverters PT 33k, AC output 33,3 kW;
производител: Austria;
- номинални податоци: моќност од $28 \times 33,3 \text{ kW}$, AC напон 400 V;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 4.291 kWh/m^2 на хоризонтална површина;

6. Очекувано производство на електрична енергија: $1.136.101 \text{ MWh}$.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ**2079.**

Врз основа на член 41 став 1 алинеја 1 и член 41 – а алинеја 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во врска со членовите 25 и 35-ѓ од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура и на рачната обработка на личните податоци кај контролорот (во натамошниот текст: контрола) од страна на независно трето правно лице (во натамошниот текст: тело кое врши контрола).

2. Целта на ова упатство е да се обезбеди:

- проценување на степенот на усогласеност на организацискиот систем за заштита на личните податоци воспоставен од контролорот со прописите за заштита на личните податоци,

- проценување на степенот на адекватност на контролите на системот за заштита на личните податоци во однос на проценката на ризик кај контролорот,

- идентификување на потенцијалните пропусти и слабости во системот за заштита на личните податоци,

- собирање на информации за контрола на системот за заштита на личните податоци,

- зголемување на нивото на свеста за заштита на личните податоци кај управувачкиот тим и вработените на контролорот и

- подобрување на заштитата на личните податоци на физичките лица, преку намалување на веројатноста од појава на случајно или незаконско уништување на личните податоци, или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, а особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку електронско комуникациска мрежа.

3. Одделни изрази употребени во ова упатство го имаат следново значење:

1) **План за контрола (Audit Plan)** е систематска и структурирана целина на активности кои мора да бидат извршени од страна на лицето кое врши контрола со цел давање на мислење.

2) **Мислење за извршена контрола (Audit Opinion)** е целосна оценка за предметот на контрола во однос на применувањето на техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци.

3) **Лице кое врши контрола (Auditor)** е надворешно независно и квалификувано лице кое ја врши контролата на системот за заштита на личните податоци.

4) **Тело кое врши контрола** е трговско друштво кое ги исполнува условите дефинирани ова упатство за вршење на контрола на системот за заштита на личните податоци.

5) **Усогласеност (Compliance)** е исполнување на барањата за заштита на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци.

6) **Контрола на системот за заштита на личните податоци (Personal Data Protection Audit)** е систематско и независно испитување како би се утврдило дали активностите кои вклучуваат обработка на личните податоци се вршат согласно документацијата за технич-

ките и организациските мерки на контролорот и дали оваа обработка ги исполнува барањата за заштита на личните податоци.

7) **Барања за заштита на личните податоци (Data Protection Requirements)** се условите кои ги одразуваат обврските на контролорот за применување на соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци при воспоставувањето на систем за заштита на личните податоци.

8) **Систем за заштита на личните податоци (Data Protection System)** е збир од документирани политики, кодекси на практика, насоки, процедури и работни инструкции донесени од страна на контролорот, а кои се во функција на спроведување на техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци.

Изразите што се употребуваат во ова упатство, а чие значење не е дефинирано во ставот 1 на оваа точка, имаат значење утврдено со прописите за заштита на личните податоци.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ НА ТЕЛОТО КОЕ ВРШИ КОНТРОЛА

4. Телото кое врши контрола, неговите одговорни лица и неговиот стручен персонал (лица кои вршат контрола) одговорен за извршување на контрола на системот за заштита на личните податоци не смеат да бидат обработувачот, третото лице, корисникот, проектантот, производителот, снабдувачот, или одржувачот на софтверските програми за обработка на личните податоци, кои се проверуваат од тоа тело, ниту пак овластениот претставник на која било од страните или пак физичкото или правното лице што ги пушта софтверските програми на пазарот.

Телото кое врши контрола, неговите одговорни лица и неговиот стручен персонал (лица кои вршат контрола) не смеат да бидат вклучени директно, индиректно или како овластени претставници во проектирањето, производството, конструирањето, маркетингот, сервисирањето, одржувањето или во работењето со софтверските програми за обработка на личните податоци, освен кога се работи за размена на технички информации помеѓу производителот и тоа тело.

Телото кое врши контрола не смее да врши контрола на системот за заштита на личните податоци кај контролор во времетраење од три години од датумот на престанување на неговите деловни односи со контролорот наведени во ставовите 1 и 2 од оваа точка.

5. Телото кое врши контрола и неговиот стручен персонал (лица кои вршат контрола) се должни да ја извршуваат контролата на системот за заштита на личните податоци со највисок степен на професионален интегритет и техничка компетентност и да бидат ослободени од сите притисоци и влијанија, посебно финансиски, кои би можеле да влијаат врз нивната оценка или врз резултатите од контролата, особено од лица или од групи на лица кои имаат интерес за резултатите од контролата.

6. Телото кое врши контрола е должно да го има на располагање потребниот стручен персонал (лица кои вршат контрола) за да може правилно да ги врши административните и техничките задачи поврзани со активностите за контрола на системот за заштита на личните податоци.

Телото кое врши контрола е должно да има вработено на неопределено работно време, најмалку три стручни лица (лица кои вршат контрола) кои можат да бидат вклучени во процесот на контрола на системот за заштита на личните податоци и да поседуваат важечки еден или повеќе од следните сертификати:

1. CISM (Certified Information Security Manager),
2. CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
3. ISO 27001 Lead Auditor,
4. CISA (Certified Information Systems Auditor),
5. CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

7. Стручниот персонал (лица кои вршат контрола) одговорен за контрола на системот за заштита на личните податоци треба да има:

- квалитетна техничка и професионална обука,
- соодветно познавање на барањата за заштита на личните податоци кои што се утврдени во прописите за заштита на личните податоци, а се докажува со сертификат за посетена обука од Дирекцијата за заштита на личните податоци и
- способност потребна за составување на записници и извештаи со кои се докажува дека контролата била извршена.

8. Телото кое врши контрола задолжително треба да врши дејност која што се однесува на информациска сигурност или на ИТ ревизијата и да поседува сертификат согласно со меѓународниот стандард ISO/IEC 27001, како и да има добиено мислење од Дирекцијата за заштита на личните податоци за усогласеност со прописите за заштита на личните податоци.

Телото кое врши контрола е должно да ја гарантира непристрасноста на неговиот стручен персонал (лица кои вршат контрола) за вршење на контрола на системот за заштита на личните податоци и нивните плати не треба да зависат од бројот на извршени контроли или од резултатите на тие контроли.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

9. Обемот на контролата на системот за заштита на личните податоци задолжително треба да биде дефиниран во Писмото за ангажирање (Engagement Letter) кое согласно договорот се склучува меѓу контролорот и телото кое врши контрола. Во Писмото за ангажирање особено се наведени делокругот на контролата на системот за заштита на личните податоци, целите кои треба да се постигнат, кои ресурси се потребни, временскиот рок на контролата и извештајот кој ќе биде подготвен (Прилог бр.1).

Контролорот и телото кое врши контрола задолжително склучуваат и договор за доверливост со кој се уредува заштитата на тајноста на податоците до кои дошле при вршењето на контролата на системот за заштита на личните податоци.

10. Контролата на системот за заштита на личните податоци ги вклучува следните фази:

- Дефинирање на задачата за извршување на контрола,
- Подготвување на контролата,
- Извршување на контролата и
- Формирање на мислење за извршената контрола – составување на Извештај.

1. Фаза 1- Дефинирање на задачата за извршување на контрола

11. Лицето кое врши контрола секогаш ја врши контролата на системот за заштита на личните податоци за потребите на контролорот, поради тоа двете страни треба да се согласат за задачата која е почетна точка на контролата и основа за Планот за контрола.

Задачата за извршување на контрола треба да биде документирана и како минимум да определува:

- Нарачател и корисник,
- Целта и природата на задачата,
- Објаснување на задачата,
- Контролорот,
- Опсегот на контролата, и тоа:
 - а) објектот (ите) (опис на операциите за обработка на личните податоци),
 - б) аспектот(ите) (доверливост, интегритет, континуитет и способност за контрола),
 - в) условите (кои прописи, стандарди и најдобри практики за заштита на личните податоци ќе бидат земени во предвид),
- Периодот,
- Способноста за заштита на личните податоци (дизајн, постоење, ефективност),
- Целна група / корисници на мислењето за извршената контрола,
- Форма и зачестеност на известување,
- Потребно време и буџет,
- Ограничувања во однос на извршување на контролата,
- Пристап до информации,
- Упатувања на важечкото законодавство и
- Ограничувања поврзани со одговорноста.

12. Во оваа фаза лицето кое врши контрола мора да биде сигурен дека ја разбира комплексноста и/или специфичните карактеристики на операциите за обработка на личните податоци кои ќе бидат опфатени со контролата на системот за заштита на личните податоци кај контролорот.

2. Фаза 2- Подготвување на контролата

13. За да се обезбеди ефикасен и ефективен пристап, лицето кое врши контрола мора да одлучи кои видови на активности ќе треба да ги изврши со цел да ги обезбеди потребните докази за неговото мислење за извршената контрола во однос на воспоставениот систем за заштита на личните податоци кај контролорот. Поради тоа, пред започнување на било кои активности, лицето кое врши контрола задолжително треба да изработи План за контрола (Прилог бр.2).

14. Планот за контрола претставува систематска и структурирана целина на активности кои треба да бидат извршени од страна на лицето кое врши контрола, за да може да го оцени дизајнот, спроведувањето/постоењето и/или ефективността/континуираното работење на системот на мерки и процедури кои ги презема контролорот со цел правилно да ги заштити личните податоци кои ги обработува.

15. При изработувањето на Планот за контрола, лицето кое врши контрола за да може правилно да ги дефинира активностите мора да направи анализа на ризикот во однос на барањата за заштита на личните податоци кои произлегуваат од:

- Прописите за заштита на личните податоци,
- Општо прифатените практики и стандарди за заштита на личните податоци,
- Природата на личните податоци кои се обработуваат и
- Ризикот при нивната обработка.

При вршењето на анализа на ризикот, телото кое врши контрола задолжително го определува нивото на ризик (висок, среден и низок) на кое припаѓа контролорот според следните критериуми:

- Бројот на збирки на лични податоци,
- Бројот на овластени лица кои вршат обработка на лични податоци,
- Бројот на вработени лица кај контролорот.

3. Фаза 3- Извршување на контролата

16. При вршењето на контролата на системот за заштита на личните податоци, лицето кое врши контрола може да се користи со едно или со повеќе од следниве средства:

- Истражување,
- Собирање на докази и друг начин на документирање,
- Набљудување, или
- Користење на специјализирани ревизорски софтвери (т.н. Computer assisted audit techniques-CAAT's).

Во случај на користење на специјализирани ревизорски софтвери, во Писмото за ангажирање мора прецизно да се утврдат ревизорските софтвери кои ќе бидат употребувани во вршењето на контролата.

Насоките за вршење на контролата на системот за заштита на личните податоци се наведени во Прилогот бр.3.

17. За време на контролата на системот за заштита на личните податоци, лицето кое врши контрола е должно да направи доказно досие како дел од комплетното досие за извршената контрола. Доказното досие може да содржи:

- Извештаи од интервјуа и белешки од различни активности,
- Собрани информации/документации,
- Наоди, согледувања и одлуки кои се однесуваат на мислењето за извршената контрола.

18. За време на контролата на системот за заштита на личните податоци, лицето кое врши контрола мора да ги потврди своите наоди со одговорните лица кај контролорот.

4. Фаза 4- Формирање на мислење за извршената контрола – составување на Извештај

19. Врз основа на собраните информации, лицето кое врши контрола е должно да оцени дали се случиле повеќе или помалку материјални грешки кои можат да имаат влијание врз сигурноста на воспоставениот систем за заштита на личните податоци кај контролорот.

Лицето кое врши контрола е должно изграденото мислење за извршената контрола документирано да го образложи во Извештајот од извршената контрола кој што е утврден во одредбите од член 25 на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10).

Во Извештајот од извршената контрола, лицето кое врши контрола е должно да ги наведе сите податоци и факти врз основа на кои го има изградено своето мислење за извршената контрола и ги има предложено мерките за отстранување на констатираните недостатоци на системот за заштита на личните податоци кај контролорот. Со ваквиот пристап му се овозможува на корисникот на Извештајот од извршената контрола да добие сознание за начинот како лицето кое вршело контрола дошло до своето мислење за извршената контрола.

20. Контролорот има обврска да ги реализира препорачаните решенија за отстранување на констатирани недостатоци на системот за заштита на личните податоци и да го следи нивното спроведување преку неговиот офицер за заштита на личните податоци.

21. Телото кое врши контрола има обврска Извештајот од извршената контрола да го доставува и до Дирекцијата за заштита на личните податоци.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

22. Одредбите од ова упатство соодветно се применуваат и при вршењето на внатрешна контрола од страна на контролорот согласно одредбите од членовите 25 и 35-ѓ од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, како и при проверката на постапувањето на обработувачот при обработката на личните податоци во смисла на член 26 став 3 од Законот за заштита на личните податоци.

23. Прилозите од број 1 до број 3 се составен дел на ова упатство. Содржината во Прилозите од број 1 до број 3 претставува само основа за понатамошно разработување на материјата која што се однесува на контрола на системот за заштита на личните податоци од страна на лицата кои вршат контрола.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

24. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-904/1
18 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Димитар Георгиевски, с.р.

Прилог бр.1

_____, со адреса на седиштето _____ и ЕМБС _____ застапувана од _____ (во натамошниот текст: **Нарачател**) и

_____, со адреса на седиштето на _____ и ЕМБС _____ застапуван од _____ (во натамошниот текст: **Тело кое врши контрола**)

На ден _____ склучија

Писмо за ангажирање**1.Предмет**

1.1. Со ова писмо се регулираат меѓусебните права и обврски на договорните страни при извршувањето на надворешната контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура и на рачната обработка на личните податоци кај Нарачателот (во натамошниот текст: контрола на системот за заштита на личните податоци).

2. Цел

2.1 Примарна цел на контролата на системот за заштита на личните податоци е обезбедување на независно мислење за степенот до кој Нарачателот при обработката на личните податоци е во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

2.2 Со контролата на системот за заштита на личните податоци ќе се утврди и до кој степен Нарачателот (во рамки на делокругот на контролата) покажува добри практики во неговото раководење со заштитата на личните податоци и управувањето со личните податоци.

3. Временски рок

3.1. Телото кое врши контрола се обврзува да ја изврши контролата на системот за заштита на личните податоци во рок од _____ работни дена, сметано најдоцна _____ дена од денот на влегувањето во сила на ова писмо, а според Планот за контрола и методологијата наведени во Понудата за _____, која е составен дел на ова писмо.

4. Опсег

4.1 Обемот на контролата на системот за заштита на личните податоци ќе ја оцени усогласеноста со соодветните начела за заштита на личните податоци, примената на прописите за заштита на личните податоци и добрите практики, како и ефективната на активностите за заштита на личните податоци со особено повикување на:

а. XXXX

б. XXXX

в. XXXX

г. XXXX

д. XXXX

5. Надвор од опсегот

5.1 Телото кое врши контрола ќе ја ограничи активноста на контролата на системот за заштита на личните податоци на одделенијата и локациите согласно опсегот дефиниран во ова писмо.

5.2 Со контролата на системот за заштита на личните податоци нема да се разгледуваат и да се обезбедуваат коментари за индивидуалните случаи, освен до таа мера кога таквата работа може да го демонстрира степенот до кој Нарачателот ги исполнува своите обврски и покажува добри практики во заштитата на личните податоци.

5.3 Телото кое врши контрола го задржува правото да коментира за било кои слабости забележани во текот на контролата на системот за заштита на личните податоци со кои би можеле да се загрозат добрите практики на заштита на личните податоци.

6. Вршење на контрола на системот за заштита на личните податоци

6.1 Тимот одговорен за контролата пред самата контрола на системот за заштита на личните податоци ќе се сретне со претставници од Нарачателот:

- За да добие стратешки преглед на раководењето со процесот на обработка на личните податоци во рамки на организационата поставеност на Нарачателот и било какви други релевантни информации,
- За соодветно да го насочат и договорот опсегот на вршењето на контролата и
- Да ги дискутираат локациите идентификувани од страна на Телото кое врши контрола за посета и времетраењето на посетата.

6.2 Телото кое врши контрола може да побара посета на клучните одделенија и места во рамки на опсегот на контролата на системот за заштита на личните податоци и организационата поставеност како што е договорено со Нарачателот.

6.3 Идентификувањето на соодветните локации за посета Телото кое врши контрола ќе ги врши врз основа на:

- воспоставените внатрешни политики, процедури и акти за заштита на личните податоци,
- пројавените слабости и пропусти констатирани со внатрешните контроли и проверки на воспоставениот систем за заштита на личните податоци.

6.4 Распоредот на средбите и активности за контрола ќе се договара со номинираните лица за контакт кај Нарачателот и идентификуваните бизнис области.

6.5 Тимот одговорен за контролата ќе се сретне со релевантните овластени лица за управување со процесот на контрола на усогласеноста со обврските за заштита на личните податоци. Ова ќе се постигне преку дискусија со вработените, преглед на релевантната евиденција и преглед на процедурите во практиката.

6.6 Тимот одговорен за контролата ќе бара пристап до релевантните клучни места каде е возможно да се разбере начинот на кој вработените ги обработуваат личните податоци (обезбедено е ограничување на опсегот).

6.7 Тимот одговорен за контролата ќе го разгледа степенот до кој офицерот за заштита на личните податоци ја вклучува контролата на заштита на личните податоци во својата програма за контрола и ја усогласува работата за избегнување на дуплирање на работата.

7. Тимот одговорен за контролата

7.1 Следниве лица ќе бидат дел од Тимот одговорен за контролата

XXXX	Тим менаџер
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX

8. Извештај

8.1. Контролата на системот за заштита на личните податоци се смета за завршена:

- по потпишување на записникот за прифаќање на завршниот Извештај од двете одговорни лица на договорните страни.

8.2. Во рок од 10 (десет) работни дена од денот на прифаќањето на Извештајот од ставот 1 на оваа точка, Нарачателот може да достави забелешки во писмена форма на завршниот Извештај и да побара дополнителни објаснувања од Телото кое врши контрола.

8.3. Доколку во рокот наведен во ставот 2 на оваа точка, Нарачателот не испрати забелешки во писмена форма, се смета дека Извештајот конечно е прифатен.

9. Контакти

9.1. Лица за контакт

XXXX

XXXX

9.2 Посебен распоред на овластените лица на Нарачателот кои ќе бидат активно вклучени во посетите ќе биде документиран и однапред договорен меѓу страните на ова писмо.

10. Администрација

10.1 Индивидуалните аранжмани за пристап и контрола ќе бидат организирани преку лицата за контакт утврдени во ова писмо.

10.2 Кога е тоа возможно, интервјуата ќе се извршат кај Нарачателот. Со исклучок на прегледите и интервјуата преземени на специјализирани технички места кои можат да се извршат само со претходна согласност од Нарачателот.

11. Влегување во сила

11.1. Ова писмо влегува во сила на денот на потпишувањето од овластените претставници на двете договорни страни.

11.2. Ова писмо е составено во 4 (четири) еднакви примероци и секое има важност на оригинал, а по 2 (две) за секоја договорна страна.

НАРАЧАТЕЛ

ТЕЛО КОЕ ВРШИ КОНТРОЛА

М.П

М.П

Прилог бр. 2

	План за контрола			Број на предмет	
Контролор				Страна	
Оддел				Датум на контрола	
Датум	Време	Област/Функции	Лице кое врши контрола	Активност/ЛП Оценувани прашања	
ПЛАНОТ ЗА КОНТРОЛА Е СОСТАВЕН ОД:			ПОТПИС:		ДАТУМ:

Прилог бр.3

НАСОКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**1. Доверливост и безбедност**

Опис на начелото:

Контролорот мора да примени соодветни технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци, или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку електронско комуникациска мрежа и заштита од какви било незаконски облици на обработка. Мерките обезбедуваат, имајќи ги во предвид достапната технологија и трошоците за имплементација, соодветно ниво на безбедност. Адекватноста на нивото на безбедност зависи од ризикот вклучен во обработката и од природата на личните податоци. Мерките исто така, имаат за цел спречување на непотребно собирање и понатамошна обработка на личните податоци, односно обезбедување на соодветен квалитет на личните податоци.

Контролорот може да пренесе работи од неговиот делокруг на работа поврзани со обработка на лични податоци на обработувач кој обезбедува доволно гаранции за применување на технички и организациски мерки за тајност и заштита на обработката на личните податоци. Меѓусебните права и обврски на контролорот и обработувачот мора да бидат уредени со договор во писмена форма согласно одредбите од член 26 од Законот за заштита на личните податоци.

Релевантни прописи:

- Законот за ратификација на Конвенцијата за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци на Совет на Европа бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05),
- Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Конвенцијата во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08),
- Директивата 95/46/ЕК за заштита на личните податоци и слободниот проток на таквите податоци на Европскиот парламент и Советот на Европската унија од 24 октомври 1995 година,
- Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11) (член 23),
- Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10).

2. Активности кои ќе бидат извршени од страна на лицето кое врши контрола

Определување дали контролорот ги има преземено соодветните технички и организациски мерки, имајќи го во предвид идентификуваниот ризик на обработка на личните податоци и нивната природа.

Техничките и организациските мерки генерално може да бидат групирани во следниве 14 категории:

1. Безбедносна политика, безбедносен план и имплементација на системот за процедури и мерки(документација за техничките и организациските мерки)
2. Административна организација
3. Свест за безбедноста
4. Персонални услови
5. Дизајн на работното место
6. Администрирање и класификација на информатичката инфраструктурата
7. Менаџмент за пристап
8. Мрежа и надворешна поврзаност
9. Употреба на софтвер
10. Масовна обработка на податоците
11. Чување на податоците
12. Уништување на податоците
13. Непредвидено планирање
14. Склучување на договори за обработка на личните податоци

Определување дали личните податоци се обработени од страна на обработувачот. Доколку е тоа случај:

- Определување кои активности се извршени од страна на обработувачот во име и за сметка на контролорот
- Определување дали постои адекватен договор поврзан со обработката на личните податоци

Определување како контролорот се обезбедува дека обработувачот има соодветни технички и организациски мерки и/или како контролорот го проверува постапувањето на обработувачот при обработката на личните податоци согласно договорот и прописите за заштита на личните податоци.

3. Собирање на докази

Прашања:

- Дали постои политика за безбедност на личните податоци, односно документација за техничките и организациските мерки? Доколку тоа е случај, кој/кои оддел(и) е (се)

одговорни за изготвување и спроведување на Политиката за безбедност на личните податоци, односно на документацијата за техничките и организациските мерки кај контролорот?

- Како потенцијалната штета врз субјектот на личните податоци и природата на податоците е процената за да се одлучи дали политиката, односно документацијата е соодветна?
- Дали нивото на безбедност е поставено на соодветно ниво, земајќи ја во предвид состојбата на технолошкиот развој во технолошките производи и трошоците за нивно распоредување?
- Колку често е разгледувана политиката за заштита на личните податоци, односно документација за техничките и организациските мерки ?
- Дали политиката за заштита на личните податоци, односно документацијата за техничките и организациските мерки конкретно одговара на проблемите за заштита на податоците?
- Дали контролорот го применува меѓународниот стандард ISO/IEC27001:2005 или друг безбедносен стандард / кодекс на практика (на пример COSO, ITIL и COBIT)?
- Кои се процедурите за следење на усогласеноста со Политиката за безбедност на личните податоци, односно со документацијата за техничките и организациските мерки во рамки на организационата поставеност на контролорот? Колку често се оценува усогласеноста со Политиката за безбедност на личните податоци, односно со документацијата за техничките и организациските мерки и во кој оддел? Дали постојат процедури за управување со не – усогласеноста?
- Дали Политиката за безбедност на личните податоци, односно документацијата за техничките и организациските мерки јасно идентификува што претставува незаконска и неовластена обработка?
- Кои безбедносни мерки се однесуваат за спречување на какво било неовластена и незаконска обработка на:
 - Податоци што се чуваат во автоматизиран формат (на пример: лозинка за контролирање на пристапот до компјутерите)
 - Податоци кои се чуваат во рачна евиденција (на пример: заклучени простории)
- Дали постои повисок степен на безбедност за спречување од неовластена и незаконска обработка на посебни категории на лични податоци?
- Кои процедури се однесуваат на откривање на нарушување на безбедноста (оддалеченост (remote), физички или логички)?
- Дали вработените се обврзани и се овластени за обработка на личните податоци и се свесни за Политиката за безбедност на личните податоци, односно за документацијата за техничките и организациските мерки?
- Дали на вработените им е овозможена некоја обука за безбедност и управување со ризикот, како и за заштита на личните податоци?
- Како е ограничен пристапот до личните податоци на овластените лица? На пример: потребно е да знае.
- Дали организацијата користи криптирање за заштита на (посебните категории) личните податоци? Доколку е тоа случај, како се управуваат и користат клучевите за криптирање?

- Како е ограничен пристапот до системите и локациите за овластените лица?
- Како се спречува неовластено копирање, принтање и правење сигурносна копија на (посебните категории) лични податоци?
- Дали вработените се овластени да преземаат опрема/софтвер за надворешна употреба/за работа од дома (на пример: преносен компјутер (lap top))?
 - Доколку е тоа случај, дали тие добиваат посебни инструкции во однос на тоа како да бидат заштитени личните податоци кои се зачувани во таа опрема/софтвер?
- Како се врши уништувањето на личните податоци кои повеќе не се потребни со цел да се заштитат од неовластен пристап?
- Дали постојат различни процедури за уништување на посебни категории на лични податоци?
- Дали постои резервен план за управување со ефектите од непредвидливите настани?
 - Доколку е тоа случај, дали се врши тестирање на тој план? Колку често?
- Дали вработените се известени за резервните процедури?

Кои се процедурите за управување со ризик, доколку ги има за враќање на личните податоци (и автоматизирано и рачно) кои би можеле да бидат уништени или изгубени при:

- Човечка грешка
- Компјутерски вирус
- Пад на мрежата
- Кражба
- Пожар
- Поплава
- Друга виша сила?

Во случај на обработка од трети лица:

- Дали се врши обработка од трети лица?
 - Доколку не, ова начело не е применливо
 - Доколку да, кои процеси на обработка на личните податоци се доверени на обработувачот?
- Дали контролорот и обработувачот имаат договор за регулирање на обработката?

4. Собирање на материјали

- Информациска безбедносна политика
- Информациски безбедносен план
- Документација за технички и организациски мерки
- Процедури, работни инструкции и насоки во однос на административната организација
- Процедури, работни инструкции и насоки во однос на заштитата на медиумите
- Процедури, работни инструкции и насоки во однос на пренесување на медиуми

- Процедури во однос на правење на сигурносни копии, реконструкција и вонредно планирање
- Процедури, работни инструкции и насоки во однос на чување/снимање (архивирање) и уништување на податоци (бришење)
- Процедури, работни инструкции и насоки во однос на праќање на личните податоци по пошта или преку електронска пошта и кодекс на однесување или упатство или прописи за електронска комуникација
- Постапка за овластување
- Прогени за определување на овластувањата
- Инструкции за тајност
- Процедури, инструкции и насоки во однос на справување со безбедносни инциденти
- Насоки во однос на грешки во системот (како контролорот се справува со грешките во системот, односно врши проверување на инцидентите)

Во случај на обработка од трети лица, исто така:

- Договори со обработувачот, вклучувајќи ги сите документи кои ги опишуваат релевантните аспекти на обработката на личните податоци и обврските на обработувачот за заштита на личните податоци
- Процедури, инструкции и насоки во однос на аспектите кои треба да се земат во предвид при обработката на личните податоци од трети лица
- Извештаи од контролорот во однос на периодичните проверки на постапувањето на обработувачот при обработката на личните податоци или извештај од страна на (надворешен) независен ревизор кој спровел проверка на обработката.

5. Набљудување

Релевантно набљудување во овој случај може да биде дека лицето кое врши контрола ги потврдува записите од авторизираниот пристап во однос дали само овластените лица имаат пристап до личните податоци. Друг пример за можно набљудување ќе биде следењето на процедурите за “чисто биро”. Бироата на вработените не треба да содржат лични податоци (посебни категории) кои мораат да бидат заштитени од неовластен пристап.

Ќе се преземат активности онаму каде што постои несигурност во однос на вклученоста на трети лица/ во случај на обработка од трети лица:

- Проверка дали трети лица се вклучени во обработката на податоците. Дали некои од вработените им дале на трети лица пристап до системот кој се користи за обработка на личните податоци?
- Проверка дали контролорот е зависен од трети лица, каде е во интерес интегритетот, исклучивоста и/или достапноста на личните податоци.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012076



Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
32. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.....	2
33. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.....	46

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

32.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Република Македонија”бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/97/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 17 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ****Член 1**

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ бр. 314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.

Член 6

Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка ќе се применува до 20 февруари 2013 година и по убедување на Советот може дополнително да се прегледува, обновува или изменува.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4467/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/50

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

COUNCIL DECISION 2012/97/CFSP

of 17 February 2012

amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 15 February 2011, the Council adopted Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe⁽¹⁾.
- (2) On the basis of a review of Decision 2011/101/CFSP, the restrictive measures should be renewed until 20 February 2013.
- (3) However, there are no longer grounds for keeping certain persons and entities on the list of persons and entities to which the restrictive measures provided for in Decision 2011/101/CFSP apply.
- (4) In order to facilitate further the dialogue between the EU and the Government of Zimbabwe, the travel ban imposed on the two members of the re-engagement team of the Zimbabwe Government listed under Decision 2011/101/CFSP should be suspended.
- (5) The information relating to certain persons and entities included on the list in the Annex to Decision 2011/101/CFSP should be updated,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Council Decision 2011/101/CFSP is hereby amended as follows:

(1) Article 10 is replaced by the following:

'Article 10

1. This Decision shall enter into force on the date of its adoption.
2. This Decision shall apply until 20 February 2013.
3. The measures referred to in Article 4(1), in so far as they apply to persons listed in Annex II, shall be suspended until 20 February 2013.
4. This Decision shall be kept under constant review and shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.;
- (2) the Annex shall be replaced by the text set out in Annex I to this Decision and the term 'Annex' shall be replaced by 'Annex I' throughout Decision 2011/101/CFSP;
- (3) Annex II to this Decision shall be added as Annex II to Decision 2011/101/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 17 February 2012.

*For the Council**The President*

M. SAREEN

⁽¹⁾ OJ L 42, 16.2.2011, p. 6.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/51

ANNEX I

ANNEX I

LIST OF PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLES 4 AND 5

I. Persons

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
1.	Mugabe, Robert Gabriel	President, born 21.2.1924; Passport AD001095.	Head of Government and responsible for activities that seriously undermine democracy, respect for human rights and the rule of law.
2.	Abu Basutu, Titus Mehliwa Johna	Air Vice-Marshal, Matebeleland South. Born 2.6.1956.	Senior military officer, directly involved in the terror campaign waged before and during the elections in the Gwanda area. Deputy to Air Marshal Perence Shiri (100 on the list).
3.	Bonyongwe, Happyton Mabhuya	Director-General Central Intelligence Organisation, born 6.11.1960; Passport AD002214; ID 63-374707A13.	Senior security figure with a close association with the ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) faction of the government and complicit in forming or directing repressive state policy. Accused of kidnapping, torturing and killing MDC activists in June 2008.
4.	Buka (a.k.a. Bhuka), Flora	President's office (former Minister of State for Special Affairs responsible for Land and Resettlement Programmes, former Minister of State in the Vice-President's office and former Minister of State for the Land Reform in the President's Office), born 25.2.1968.	Minister of State in Vice-President Nkomo's Office Responsible for organising violence in the Gokwe area and targeting the MDC leadership in 2008.
5.	Bvudzijena, Wayne	Assistant Police Commissioner, Police Spokesperson; born 24.4.1958. ID 29-008792V71.	Senior member of police force. Police spokesperson. In 2008 blamed MDC for sheltering those responsible for electoral violence in the MDC's provincial and national headquarters.
6.	Chapfika, David	Former Deputy Minister of Agriculture (former Deputy Minister of Finance), born 7.4.1957; Passport ZL037165. ID 63-052161G48.	National Chairman of the ZANU-PF fund-raising Committee, sponsored militias in 2008 by providing support to militia bases in the Hoyuyu area of Mutoko.
7.	Charamba, George	Permanent Secretary, Department for Information and Publicity, born 4.4.1963; Passport AD002226; Passport AD001255 ID 07-003617B07.	Senior civil servant closely associated with the ZANU-PF faction of the government.
8.	Chidarikire, Faber Edmund	Provincial Governor for Mashonaland West, former Mayor of Chinhoyi, born 6.6.1946; ID 70-056539L70.	Former ZANU-PF mayor of Chinoyi and provincial governor associated with the ZANU-PF faction of the Government.
9.	Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha	Former Provincial Governor: Manicaland. Born 13.8.1942. Passport AD000013. ID 63-022247R42.	Former Permanent Secretary of the Ministry of Mines and Mines Development in Zimbabwe and former provincial governor of Manicaland. Associated with the ZANU-PF faction of the government. In June 2008 ordered repression of MDC supporters.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/52

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
10.	Chigwedere, Aeneas Soko	Provincial Governor: Mashonaland East, former Minister, born 25.11.1939. ID 25-15430J80.	Provincial Governor associated with the ZANU-PF faction of the government.
11.	Chihota, Phineas	Deputy Minister for Industry and International Trade. Born 23.11.1950.	ZANU-PF Member of Government. Threatened MDC supporters with death and associated with abduction and torture of people in June 2008.
12.	Chihuri, Augustine	Police Commissioner, born 10.3.1953. Passport AD000206. ID 68-034196M68.	Senior police officer and member of the Joint Operational Command, closely associated with the repressive policies of ZANU-PF. Publicly confessed to support ZANU-PF in contravention of the Police Act. In June 2009 ordered the police to drop all cases related to murders committed to the run-up to the June 2008 Presidential election.
13.	Chinamasa, Patrick Anthony	Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, born 25.1.1947. ID 63-005591M42.	ZANU-PF Member of Government.
14.	Chindori-Chininga, Edward Takaruza	Former Minister of Mines and Mining Development, born 14.3.1955. Passport AN388694. ID 63-377216C71.	Former member of the Government with ongoing ties to the ZANU-PF faction of government as ZANU-PF Member of Parliament. Commander of the militia bases in Gurue in the run-up to the 2008 elections.
15.	Chinotimba, Joseph	Vice Chairman of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, leader of ZANU-PF militia. Born 6.6.1957. ID 63-312672W11.	During the 2008 elections Chinotimba led group who destroyed Admore Chibutu's home. Together with army members and ZANU-PF supporters attacked Tongeyi Jeremiah's home on May 2008.
16.	Chipanga, Tongesai Shadreck	Former Deputy Minister of Home Affairs, born 10.10.1940 alt. 10.10.1946.	Former member of the Government and former director of Zimbabwe's secret police, associated with politically motivated murder.
17.	Chipwere, Augustine	Brigadier General, former Colonel, Bindura South.	Directly involved in the terror campaign before and during the 2008 elections. Responsible for political upheaval in Bindura. Senior military officer, promoted by the President in 2011.
18.	Chiwenga, Constantine	Commander Zimbabwe Defence Forces, General (former Army Commander, Lieutenant General), born 25.8.1956. Passport AD000263. ID 63-327568M80.	Member of Joint Operational Command and complicit in forming or directing repressive state policy. Used army for farm takeovers. During 2008 elections was a prime architect of the violence associated with the process of the Presidential run-off.
19.	Chombo, Ignatius Morgan Chiminya	Minister of Local Government, Urban and Rural Development, born 1.8.1952. Passport AD000500. ID 70-086938D70.	ZANU-PF Member of the Government and responsible for undermining MDC in local government by restricting funding and harassment.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/53

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
20.	Dinha, Martin	Provincial Governor for Mashonaland Central.	Provincial governor associated with ZANU-PF faction of government. Involved in farm disruptions at Rockwood village concession 2009.
21.	Goche, Nicholas Tasunungurwa	Minister of Transport, Communications and Infrastructural Development (former Minister of State for National Security in the President's Office), born 1.8.1946. ID 63-355978S68.	ZANU-PF Member of the Government. In June 2008 forced all NGOs to cease their field work and food distribution. Responsible for militia base in Shamva and implicated in violence in that area.
22.	Gono, Gideon	Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe (central bank), born 29.11.1959. Passport AD000854. ID 58-001824K07.	Ties to the ZANU-PF faction of the Government and complicit in forming or directing repressive state policy. Illegally channelled funds to ZANU-PF in 2008.
23.	Gurira, Cephas T.	Brigadier; former Colonel, Zimbabwe Defence Forces. Born 1.5.1963. ID 29-061056D29.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the 2008 elections. Responsible for inciting violence in Mhondoro.
24.	Gwekwerere, Stephen (alias Steven)	Colonel, Chinhoyi.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. Part of group that assaulted people in Chinhoyi in 2008.
25.	Kachepa, Newton	Member of Parliament for Mudzi North. Born 10.2.1970. ID 32-088209M48.	Member of Parliament, involved in the murder of Peter Tom Butao on 14 April 2008 and Kingswell Mateta in July 2008. He directed the torture of many MDC supporters in his constituency.
26.	Karakadzai, Mike Tichafa	Air Commodore, Harare Metropolitan Province. Born 7.3.1957. ID 63-632526N13.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections by leading the abductions and violence in Harare in 2008.
27.	Kasukuwere, Saviour	Deputy Minister for Youth Development Indigenisation and Empowerment and ZANU-PF Politburo Deputy-Secretary for Youth Affairs, born 23.10.1970. ID 45-046113Q45.	ZANU-PF Member of the Government. Organised those involved in violent riots in Harare in February 2011.
28.	Kazangarare, Jawet	ZANU-PF Councillor in Hurungwe North and war veteran. Born 12.4.1957. ID 38-102814B58.	Directly involved in the government-orchestrated terror campaign waged before and during the elections in 2008. Responsible for spearheading violent persecution of MDC supporters in Hurungwe, including rape, murder and destruction of homes and notably involved in murdering Tapiwa Mubwanda, MDC electoral agent in Hurungwe North in May 2008.
29.	Khumalo, Sibangumuzi	Brigadier General, Matebeleland North. Born 16.8.1954. ID 08-448357W73.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. In February 2011, alleged to be part of strategy to unleash violence and terror by deploying senior officers to coordinate the campaign to retain Mugabe in power.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/54

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
30.	Kunonga, Nolbert (a.k.a. Nobert)	Self-appointed Anglican Bishop.	Vociferous supporter of the regime. His followers were backed by the police in committing acts of violence against church supporters in 2011.
31.	Kwainona, Martin	Assistant Commissioner, born 19.1.1953; Passport AD001073. ID 63-293627V45.	Senior police officer, passed orders to local authorities to incite violence in Kanyuchi Village, Mount Darwin in April 2008.
32.	Kwenda, R.	Major, Zaka East.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. Leader of violence in Zaka in 2008.
33.	Langa, Andrew	Deputy Minister for Public Service (former Deputy Minister of Transport and Communications). Born 13.1.1965. ID 21-017934E21.	ZANU-PF Member of the Government. In 2005 opened fire on 11 members of the MDC Youth Assembly. Intimidated voters on election day 2008.
34.	Mabunda, Musarashana	Assistant Police Commissioner. Born 11.11.1958. ID 22-026198T13.	Member of the security forces and bearing wide responsibility for serious violations of the freedom of peaceful assembly. Directed 11 March 2007 beatings, torture and repression. In June 2008 threatened to kill Lovemore Madhuku.
35.	Machaya, Jason (a.k.a. Jaison) Max Kokerai	Provincial Governor: Midlands. Former Deputy Minister of Mines and Mining Development, born 13.6.1952. ID 26-003018Z26.	Provincial Governor: Midlands. Associated with ZANU-PF faction of Government. Used influence to block investigation into politically motivated murder which his son allegedly committed.
36.	Made, Joseph Mtakwese	Minister of Agricultural Engineering and Mechanisation (former Minister of Agriculture and Rural Development), born 21.11.1954. Passport AN000144. ID 29-128547N42.	ZANU-PF Member of the Government.
37.	Madzongwe, Edna (a.k.a. Edina)	ZANU-PF President of Senate, born 11.7.1943. ID 63-748119H32.	Member of the ZANU-PF politburo. Used influence to motivate political prosecutions in February 2008. Involved in violence in Chegutu including the takeover of the Stockade Citrus Estate in 2008, giving direct orders to those leading the repression.
38.	Mahofa, Shuvai Ben	Former Deputy Minister for Youth Development, Gender and Employment Creation, born 4.4.1941. Passport AD000369. ID 27-031942V27.	Sponsored those who established torture bases in Masvingo. Persons from these bases killed Mapurisa Zvidzai on 24 April 2008 and Tiziro Moyo on 11 June 2008.
39.	Maluleke, Titus	Provincial Governor: Masvingo (former Deputy Minister of Education, Sports and Culture).	Provincial Governor associated with ZANU-PF members of government. Championed land invasions in Masvingo in 2009.
40.	Mangwana, Paul Munyaradzi	Chair of the Constitutional Select Committee (COPAC) and former Minister of State for Indigenisation and Empowerment, born 10.8.1961. Passport AD000459. ID 22-017031E12.	ZANU-PF Member of the Government. Sponsored and directed activities of ZANU-PF terror gangs in Chivi Central in May/June 2008.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/55

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
41.	Marumahoko, Reuben	Deputy Minister for Regional Integration and International Cooperation and former Deputy Minister for Foreign Affairs (former Deputy Minister for Home Affairs), born 4.4.1948. ID 63-311317Y71.	ZANU-PF Member of the Government. Commander of ZANU-PF militia in Hurungwe. With a group of ZANU-PF supporters and war veterans he assaulted MDC supporters and destroyed several homes in Hurungwe district between April and July 2008.
42.	Mashava, G.	Colonel, Chiredzi Central.	Led politically motivated violence in Chiredzi in 2008.
43.	Masuku, Angeline	Provincial Governor: Matabeleland South and ZANU-PF Politburo, Secretary for Disabled and Disadvantaged, born 14.10.1936. ID 08-266228E19.	Provincial Governor associated with ZANU-PF faction of government.
44.	Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya	Provincial Governor, Bulawayo. Born 28.1.1948. ID 63-682168J73.	Provincial Governor associated with ZANU-PF faction of government.
45.	Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)	Provincial Governor: Matabeleland North and ZANU-PF Politburo, Deputy Secretary for Transport and Social Welfare.	Provincial Governor associated with ZANU-PF faction of government. In June 2008 used position to incite hatred against MDC supporters.
46.	Matibiri, Innocent Tonderai	Deputy Police Commissioner. Born 9.10.1968. ID 63-729730V70.	Senior member of the security forces, linked to the murder of a farm labourer.
47.	Matiza, Joel Biggie	Former Deputy Minister for Rural Housing and Social Amenities, born 17.8.1960. Passport ZA557399.	Former ZANU-PF Member of the Government. Organised bases in Murchwa West and South, from where ZANU-PF supporters which he supervised killed Edward Pfuka on 17 June 2008 and Moses Nyada on 19 June 2008.
48.	Matonga, Brighton (a.k.a. Bright)	Former Deputy Minister for Information and Publicity, born 1969.	Former ZANU-PF Member of the Government. Party spokesperson. Led a group of ZANU-PF supporters that murdered the wife of Dadidrayi Chipiro.
49.	Mhandu, Cairo (a.k.a. Kairo)	Major ZNA. Born 23.11.1960. ID 63-371574V15.	Directly involved in the campaign of terror waged before and after the elections in 2008. Led group of supporters and war veterans who killed Gibbs Tawenga and Hama Ngowani on 30 June 2008.
50.	Mhonda, Fidellis	Colonel, Rushinga. Born 2.1.1958. ID 75-139696G81.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the 2008 elections. Led political violence in Rushinga.
51.	Midzi, Amos Bernard (Mugenva)	Former Minister of Mines and Mining Development (former Minister of Energy and Power Development), born 4.7.1952.	ZANU-PF party Chairman in Harare. Former member of the Government associated with ZANU-PF faction of government. Organised convoy of ZANU-PF supporters and soldiers who assaulted people and destroyed homes in June 2008. Linked with violence in Epworth, supporting militia bases in 2008 and again in 2011.
52.	Mnangagwa, Emmerson Dambudzo	Minister of Defence, born 15.9.1946. Passport AD00060. ID 63-450183P67.	ZANU-PF Member of Government and member of Joint Operation Command.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/56

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
53.	Mohadi, Kembo Campbell Dugishi	Co-Minister of Home Affairs (former Deputy Minister of Local Government, Public Works and National Housing), born 15.11.1949. ID 02-012912X02.	ZANU-PF Member of Government and member of Joint Operational Command.
54.	Moyo, Gilbert	'War veteran', leader of ZANU-PF militia.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the 2008 elections in Mashonaland West (Chegutu); involved in violent farm takeovers.
55.	Moyo, Jonathan Nathaniel	Former Minister of State for Information and Publicity in the President's Office, born 12.1.1957. Passport AD000432. ID 63-857281M73.	Former member of the ZANU-PF Government. Incited violence and hatred, and architect of laws inhibiting freedom of speech.
56.	Moyo, Sibusio Bussie	Brigadier General ZNA.	Directly involved in the campaign of terror waged before and after the elections, including the murder of MDC supporters.
57.	Moyo, Simon Khaya	Chairman of ZANU-PF Politburo Deputy Secretary for Legal Affairs, born 1945. born 1.10.1945. Passport ZD001512. ID 63-735452P56.	Member of the ZANU-PF politburo with ongoing ties to its repressive policy.
58.	Mpabanga, S.	Lieutenant-Colonel, Mwenezi East.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. Led politically motivated violence in Mwenezi.
59.	Mpofu, Obert Moses	Minister for Mines and Mining Development, former Minister for Industry and International Trade (former Provincial Governor: Matabeleland North) (ZANU-PF Politburo Deputy Secretary for National Security), born 12.10.1951. Passport ZD001549. ID 08-186074F79.	ZANU-PF Member of Government. In March 2008 incited ZANU-PF supports to drive MDC opponents out of their homes to stop them voting.
60.	Msipa, Cephas George	Former Provincial Governor: Midlands, born 7.7.1931. Passport ZD001500. ID 63-358147A67.	
61.	Muchena, Henry	Air Vice-Marshal, Midlands. Head of ZANU-PF Commissariat.	Senior military officer linked to ZANU-PF, directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. Spearheaded violence in Zhombe and Gokwe during 2008.
62.	Muchena, Olivia Nyembesi (a.k.a. Nyembezi)	Minister for Women's Affairs, Gender and Community Development, former Minister of State for Science and Technology in the President's Office (former Minister of State in Vice-President Msika's Office), born 18.8.1946. Passport AD000086. ID 63-337191X50.	ZANU-PF Member of the Government. Linked to politically motivated murders and personally involved in the destruction of Revai Kativhu's home on 1 May 2008.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/57

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
63.	Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange	ZANU-PF Politburo Secretary for Gender and Culture (former Minister for Women's Affairs, Gender and Community Development), born 14.12.1958. ID 63-741411R50.	Former ZANU-PF member of the Government; remains a member of ZANU-PF politburo. Played a lead role in the violence in Masvingo province in 2008.
64.	Muchono, C.	Lieutenant-Colonel, Mwenezi West.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections, by leading terror campaign in Mwenezi in 2008.
65.	Mudedede, Tobaiwa (a.k.a. Tonnet)	Registrar General, born 22.12.1942. ID 36-452750E70.	Ties to the ZANU-PF faction of Government and complicit in forming or directing state policy, notably in relation to election rigging.
66.	Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo	Minister of Higher and Tertiary Education (former Minister of Foreign Affairs), born 17.12.1941, alt. 17.12.1948. Passport AD000964. ID 63-645385Q22.	ZANU-PF Member of Government.
67.	Mudonhi, Columbus	Assistant Inspector ZRP.	Directly involved in the campaign of terror waged before and after the elections, by leading violence in Buhera in 2008.
68.	Mugabe, Grace	Born 23.7.1965; Passport AD001159. ID 63-646650Q70.	Associated with the ZANU-PF faction of the government. Took over the Iron Mask Estate in 2002; alleged to illicitly derive large profits from diamond mining.
69.	Mugariri, Bothwell	Former Senior Assistant Police Commissioner.	Former member of the security forces and bearing wide responsibility for serious violations of the freedom of peaceful assembly. As Officer in charge in Harare, connected to violent operations in March 2007.
70.	Mujuru, Joyce Teurai Ropa	Vice President (former Minister of Water Resources and Infrastructural Development), born 15.4.1955. ID 63-445325J18.	ZANU-PF Member of Government.
71.	Mumba, Isaac	Superintendent.	Directly involved in the campaign of terror waged before and after the 2008 elections. In chain of command which organised violence in Soka village in Muzarabani.
72.	Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku	Minister of Foreign Affairs, born 20.7.1945; Passport AD001086. ID 63-677272A12.	ZANU-PF Member of Government.
73.	Murerwa, Herbert Muchemwa	Minister of Lands and Rural Resettlement, born 31.7.1941. Passport AD001167. ID 25-021670R25.	ZANU-PF Member of Government
74.	Musariri, Munyaradzi	Assistant Police Commissioner.	Senior member of the security forces and bearing wide responsibility for serious violations of the freedom of peaceful assembly, notably in Murambatsvina in July 2005.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/58

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
75.	Mushohwe, Christopher Chindoti	Provincial Governor: Manicaland (former Minister of Transport and Communications, former Deputy Minister of Transport and Communications), born 6.2.1954. ID 63-101480P75.	Provincial Governor associated with ZANU-PF. In February 2009 accompanied by soldiers told the Chiadzwa community they would be relocated without compensation.
76.	Mutasa, Didymus Noel Edwin	Minister of State for Presidential Affairs in the President's Office, former Minister of State for National Security, Land Reform and Resettlement in the Office of the President, ZANU-PF, Secretary for Administration, born 27.7.1935. ID 63-358184Q42.	ZANU-PF Member of the Government. Involved in murders in Manicaland.
77.	Mutezo, Munacho Thomas Alvar	Former Minister for Water Resources and Infrastructural Development. Born 14.2.1954. Passport AN187189. ID 29-129727W44.	Former member of the Government, associated with ZANU-PF. Orchestrated a campaign of terror and intimidating MDC supporters in Chimanimani West in conjunction with the Zimbabwean National Army in August 2010.
78.	Mutinhiri, Ambros (a.k.a. Ambrose)	Former Minister of Youth Development, Gender and Employment Creation, Retired Brigadier. Born 22.2.1944. Passport AD000969. ID 63-285106H32.	Former ZANU-PF Member of Government. March 2008 led a group of ZANU-PF supporters to Landas and assaulted several MDC supporters. Set up and supported military bases in Chihota where many MDC supporters were assaulted and tortured.
79.	Mutsvunguma, S.	Colonel, Headlands.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections in 2008 in Mutare and the Highlands.
80.	Mzembe, Walter	Minister for Tourism and the Hospitality Industry, former Deputy Minister for Water Resources and Infrastructural Development, born 16.3.1964. ID 22-050240B22.	ZANU-PF Member of the Government. Responsible for organising groups of ZANU-PF supporters to assault Masvingo residents prior to MDC's 8-year anniversary celebrations.
81.	Mzilikazi, Morgan S.	Colonel (MID), Buhera Central.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. Involved in election violence in Makoni and Buhera in 2008. In July 2008 abducted MDC MP for Buhera South.
82.	Nguni, Sylvester Robert	Minister of State in the President's Office, former Minister of Economic Development (former Deputy Minister for Agriculture), born 4.8.1955 alt 4.5.1955. Passport ZE215371. ID 63-453707V32.	ZANU-PF Member of the Government.
83.	Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan	Minister of Environment and Natural Resources Management and former Minister of Environment and Tourism, born 7.4.1959 alt. 17.4.1959. Passport AD000966. ID 63-117843A66.	ZANU-PF Member of Government. In September 2009 forced safari operators to give up shares in ranches and conservancies.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/59

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
84.	Nkomo, John Landa	Vice-President. Former Speaker of House of Assembly (former Minister of Special Affairs in the President's Office), ZANU-PF national chairman, born 22.8.1934. Passport AD000477. ID 63-358161Q73.	Longest serving ZANU-PF Member of Government.
85.	Nyambuya, Michael Reuben	Former Minister for Energy and Power Development (former Lieutenant General, Provincial Governor, Manicaland), born 23.7.1955. Passport AN045019. ID 50-013758E50.	Former ZANU-PF member of Government. Involved in violence in Manicaland and used army personnel for farm take-overs.
86.	Nyanhongo, Magadzire Hubert	Deputy Minister of Energy and Power Development, former Deputy Minister of Transport and Communications. Born 26.11.1957. ID 34-032890W34.	ZANU-PF Member of the Government. Involved in organising anti-MDC violence in Epworth and Nyanga in 2011. Involved in politically motivated murder in 2008.
87.	Nyikayaramba, Douglas	Brigadier General, Mashonaland East. Commander 3rd Brigade.	Senior officer directly involved in the terror campaign waged before and during the 2008 elections. Ordered junior soldiers to deal with MDC supporters in Manicaland.
88.	Nyoni, Sithembiso Gile Glad	Minister of Small and Medium Enterprises Development and Employment Creation, born 20.9.1949. Passport AD000223. ID 08-434871M67.	ZANU-PF Member of Government.
89.	Parirenyatwa, David Pagwese	Former Minister of Health and Child Welfare (former Deputy Minister), born 2.8.1950. Passport AD000899. ID 63-320762P47.	Former ZANU-PF Member of the Government. Organised torture bases in Murehwa North and provided support to gangs who murdered Edward Pfukwa on 17 June 2008 and Alloys Chandisareva Sanyangore in November 2008.
90.	Rangwani, Dani	Police Detective Inspector. Born 11.2.1962. ID 70-006039V70.	Member of the security forces. Involved in group of 50 men paid directly by ZANU-PF to locate and torture MDC supporters in April 2007.
91.	Rugeje, Engelbert Abel	Major-General, Masvingo Province. Director, Defence Studies, Zimbabwe Defence Forces. Born 17.7.1959. ID 63-539305L04.	Senior army officer directly involved in the terror campaign waged before and during the 2008 elections by coordinating most of the violent incidents in Masvingo.
92.	Rungani, Victor Tapiwa Chashe	Colonel, Chikomba. Born 29.6.1949. ID 22-025306Z04.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections in Chikomba in 2008, including assaults and abductions.
93.	Ruwodo, Richard	Director War Veterans Affairs in the Ministry of Defence. Brigadier General, promoted on 12 August 2008 to the rank of Major General (retired); former Acting PUS for Ministry of Defence, born 14.3.1954. ID 63-327604B50.	Senior army officer directly involved in the campaign of terror waged before and after the elections. Oversees the war veterans, which as a group have been used to carry out the repressive policies of the ZANU-PF faction of the government.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/60

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
94.	Sakupwanya, Stanley Urayayi	ZANU-PF Politburo Deputy Secretary for Health and Child Welfare. Born 14.5.1939. ID 63-435281R50.	Member of the ZANU-PF politburo associated with the ZANU-PF faction of the Government. Linked to electoral violence in Makoni during the 2008 Presidential elections. Commander of a base in Makoni used for interrogations.
95.	Savanhu, Tendai	ZANU-PF Deputy Secretary for Transport and Social Welfare, born 21.3.1968.	Member of the ZANU-PF politburo associated with the ZANU-PF faction of the Government. Organised militias to assault MDC supporters in Mbare, leading to violence and chaos, in February 2011. Involved in abductions of MDC women in June 2008.
96.	Sekeramayi, Sydney (a.k.a. Sidney) Tigere	Minister of State for National Security in the President's Office. Former Minister of Defence, born 30.3.1944. ID 63-358166W43.	ZANU-PF Member of Government and member of ZANU-PF Joint Operational Command.
97.	Sekeremayi, Lovemore	Chief Elections Officer.	Ties to the ZANU-PF faction of government and complicit in forming or directing oppressive state policy through election rigging in 2008.
98.	Shamu, Webster Kotiwani	Minister for Media, Information and Publicity; former Minister of State for Policy Implementation (former Minister of State for Policy Implementation in the President's Office), born 6.6.1945. Passport AN203141. ID 63-676065N32.	ZANU-PF Member of the Government involved activities interfering with the freedom of the press in 2009.
99.	Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa	ZANU-PF Politburo Secretary for Information and Publicity, born 29.9.1928 or 29.9.1930. Passport AD000468. ID 63-327601Y32.	Member of the ZANU-PF politburo with strong ties to the ZANU-PF government faction. Involved in violent attempted farm take-over in September 2009 which ended in an arson attack.
100.	Shiri, Perence (a.k.a. Bigboy) Samson Chikerema	Air Marshal (Air Force), born 1.11.1955. ID 29-098876M18.	Senior military officer and member of ZANU-PF Joint Operational Command and complicit in forming or directing oppressive state policy. Involved in political violence in Chiadzwa in October 2008.
101.	Shungu, Etherton	Brigadier General, Mashonaland Central.	Senior military officer in the ZANU-PF Commissariat, directly involved in the terror campaign waged before and during the elections in Bindura in 2008.
102.	Sibanda, Chris	Colonel, Bulawayo Province.	Directly involved in the terror campaign waged before and during the elections in Byo in 2008.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/61

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
103.	Sibanda, Jabulani	Former Chair, National War Veterans Association, born 31.12.1970.	Ties to the ZANU-PF faction of government and complicit in forming or directing oppressive state policy. Involved in violence against MDC supporters in Makoni, Bikita, Masvingo and Guto particularly in relation to the implementation of an outreach programme in 2010.
104.	Sibanda, Misheck Julius Mpande	Cabinet Secretary (successor to Charles Utete), born 3.5.1949. ID 63-685365X67.	Associated with ZANU-PF faction of government. In March 2010 gave instructions to ministers and cabinet secretaries to report to ZANU-PF politicians and not the Prime Minister Morgan Tsvangirai.
105.	Sibanda, Phillip Valerio (a.k.a. Valentine)	Commander Zimbabwe National Army, Lieutenant General, born 25.8.1956 or 24.12.1954. ID 63-357671H26.	Senior army figure with ties to the Government and complicit in forming or directing oppressive state policy, blaming NGOs for unrest in September 2009.
106.	Sigauke, David	Brigadier General, Mash West Province.	Senior army figure directly involved in the terror campaign waged before and during the elections, including violence and torture against civilians in the diamond fields and threatening a coup if the MDC won the elections. Linked to violence in Chinhoyi in 2008.
107.	Sikosana, (a.k.a. Sikhosana), Absalom	ZANU-PF Politburo Secretary for Youth Affairs.	Member of the ZANU-PF politburo associated with the ZANU-PF faction of the Government. Threatened to unleash violence in 2011 if sanctions not removed.
108.	Tarumbwa, Nathaniel Charles	Brigadier General, Manicaland and Mutare South. Born 6.10.1960. ID 63-849216W75.	Senior military officer directly involved in the terror campaign waged before and during the elections. In charge of torture base in Makoni West, Mutasa Central in 2007/08.
109.	Tomana, Johannes	Attorney General. Born 9.9.1967. ID 50-036322F50.	ZANU-PF Member of Government.
110.	Veterai, Edmore	Senior Assistant Police Commissioner, Officer Commanding Harare. Born 20.11.1962. ID 08-260467S04.	Senior member of the security forces and bearing wide responsibility for serious violations of the freedom of peaceful assembly, and involved in invasion of Farm Thirty.
111.	Zhuwao, Patrick	Former Deputy Minister for Science and Technology. Born 23.5.1967. ID 63-621736K70.	Former ZANU-PF Member of Government. Disrupted Conference on the Constitution in July 2009. Terrorised MDC supporters around Norton, accompanied by CIO agents.
112.	Zimondi, Paradzai Willings	Prisons Director, born 4.3.1947. ID 75-145185Z47.	Member of Joint Operational Command and complicit in forming or directing oppressive state policy. Responsible for funding and accommodating militias in 2008. Ordered prison officers to vote for Mugabe, and responsible for human rights abuses in prisons.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 47/62

EN

Official Journal of the European Union

18.2.2012

II. Entities

	Name	Identifying information	Grounds for designation
1.	Cold Comfort Farm Trust Cooperative	7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe.	Owned by Didymus Mutasa, Grace Mugabe also involved.
2.	Comoil (PVT) Ltd	Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Harare, Zimbabwe.	Owned by Saviour Kasukuwere.
3.	Divine Homes (PVT) Ltd	6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe.	Chaired by David Chapfika.
4.	Famba Safaris	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe; PO Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe.	Major shareholder is Webster Shamu.
5.	Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (a.k.a. Jongwe Printing and Publishing Co., a.k.a. Jongwe Printing and Publishing Company)	14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Harare, Zimbabwe.	Publishing arm associated with the ZANU-PF faction of the Government.
6.	M & S Syndicate (PVT) Ltd	First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.	Investment company associated with the ZNU-PF faction of the Government.
7.	OSLEG Ltd (a.k.a. Operation Sovereign Legitimacy)	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe.	Controlled by Zimbabwe army. Associated with the Ministry of Defence and the ZANU-PF faction of Government.
8.	Swift Investments (PVT) Ltd	730 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, Zimbabwe.	Associated with the ZANU-PF faction of Government.
9.	Zidco Holdings (a.k.a. Zidco Holdings (PVT) Ltd)	PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.	Financial holding company associated with the ZNU-PF faction of the Government.
10.	Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.	Associated with the Ministry of Defence and the ZANU-PF faction of Government.
11.	Zimbabwe Mining Development Corporation	90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe.	Associated with the ZANU-PF faction of Government. ZMDC falls under the responsibility of ZANU-PF Minister of Mines and Mining Development.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

18.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 47/63

ANNEX II

'ANNEX II

PERSONS REFERRED TO IN ARTICLE 10(3)

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
1.	Chinamasa, Patrick Anthony	Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, born 25.1.1947.	ZANU-PF Member of Government.
2.	Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku	Minister of Foreign Affairs, born 20.7.1945; Passport AD001086.	ZANU-PF Member of Government.'

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА 2012/97/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 17 февруари 2012 година

за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против
Зимбабве

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот на Европската унија, а особено член 29 од истиот,
со оглед на тоа што:

(1) На 15 февруари 2011 година, Советот ја донесе Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве ⁽¹⁾.

(2) Врз основа на преиспитување на Одлука 2011/101/ЗНБП, рестриктивните мерки треба да се продолжат до 20 февруари 2013 година.

(3) Меѓутоа, повеќе не постои причина одредени лица и субјекти да останат на списокот на лица и субјекти за кои се применуваат рестриктивните мерки предвидени во Одлука 2011/101/ЗНБП.

(4) Со цел да се олесни понатамошниот дијалог помеѓу ЕУ и Владата на Зимбабве, треба привремено да се прекине забраната за патување воведена за двајцата членови на Владата на Зимбабве од тимот за обновување на дијалогот кои се наведени на списокот според Одлука 2011/101/ЗНБП.

(5) Треба да се ажурираат информациите во врска со одредени лица и субјекти кои се вклучени во списокот во анексот кон Одлука 2011/101/ЗНБП,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлука 2011/101/ЗНБП на Советот се менува како што следува:

(1) Член 10 се заменува како што следува:

„Член 10

1. Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.
2. Оваа одлука се применува до 20 февруари 2013 година.
3. Мерките наведени во член 4(1), доколку се применуваат за лица наведени во Анекс II, привремено се прекинуваат до 20 февруари 2013 година.

¹ Сл. весник L 42, 16.2.2011 година, стр. 6.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4. Оваа одлука постојано се прегледува и се продолжува или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“;

(2) Анексот се заменува со текстот одреден во Анекс I кон оваа одлука и терминот „Анекс“ се заменува со „Анекс I“ во целата Одлука 2011/101/ЗНБП;

(3) Анекс II кон оваа одлука се додава како Анекс II кон Одлука 2011/101/ЗНБП.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Брисел, 17 февруари 2012 год.

За Советот

Претседател

М. САПЕН

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС I

„АНЕКС I

СПИСОК НА ЛИЦА И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕНОВИТЕ 4 И 5

I. Лица

	Име (и прекари доколку има)	Информации за идентификација	Причини за назначување
1.	Мугабе, Роберт Габриел (Mugabe, Robert Gabriel)	Претседател, роден на 21.1.1924 година; број на пасош AD001095.	Претседател на Владата и одговорен за активностите кои сериозно ги загрозуваат демократијата, почитувањето на човековите права и владеењето на правото.
2.	Абу Басуту, Титус Мехлисва Јохна (Abu Basutu, Titus Mehliwa Johna)	Заменик генерал на воздухопловните сили, во Јужен Мателеленд. Роден на 2.6.1956 година.	Висок воен офицер, директно вклучен во кампањата на терор водена пред и за време на изборите во областа Гванда. Заменик на генералот на воздухопловните сили Перенсе Шири (Perence Shiri) (100ти на списокот).
3.	Бонјонгве, Хапитон Мабуја (Bonyongwe, Happyton Mabhuaya)	Генерален директор на Централната организација за разузнавање, роден на 6.11.1960 година; Број на пасош: AD002214; Број на лична карта 63-374707A13.	Висока фигура во областа на безбедноста во блиска врска со ЗАНУ-ПФ (Национална африканска унија на Зимбабве -Патриотски фронт) фракција на владата и соучесник во создавањето и насочувањето на репресивната државна политика. Обвинет за киднапирање, тортура и убиство на активисти на МДЦ во јуни 2008 година.
4.	Бука Флора (Buka, Flora). (позната како Бхука (Bhuka))	Кабинет на претседателот (поранешен државен министер за посебни работи одговорен за земјиште и програми за повторно населување, поранешен државен	Државен министер во Кабинетот на заменик-претседателот Нкомо одговорна за организирање на насилство во областа Гокве и насочени против раководството на МДЦ во 2008 година.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		министер во Кабинетот на заменик-претседателот и поранешен државен министер за реформа на земјиштето во Кабинетот на претседателот), родена на 25.2.1968 година.	
5.	Бвудзијена, Вејн (Bvudzijena, Wayne)	Помошник комесар на полицијата, портпарол на полицијата; роден на 24.4.1958. Бр. на лична карта 29-008792V71.	Висок член на полициските сили. Портпарол на полицијата. Во 2008 година го обвини МДЦ за згрижување на оние кои беа одговорни за избирачко насилство во провинциските и националните седишта на МДЦ.
6.	Чапфика, Дејвид (Chapfika, David)	Поранешен заменик министер за земјоделство (поранешен заменик министер за финансии), роден на 7.4.1957 година. Број на пасош ZL037165. Бр. на лична карта 63-052161G48.	Национален претседавач на Комитетот за зголемување на финансиски средства на ЗАНУ-ПФ, ги спонзорирал милициските групи во 2008 година со обезбедување на поддршка на милициските бази во областа Хојују во Мутоко.
7.	Чарамба, Џорџ (Charamba, George)	Постојан секретар, Сектор за информирање и односи со јавност, роден 4.4.1963 година; Број на пасош AD002226; Број на пасош AD001255 Бр. на лична карта 07-003617B07.	Висок државен службеник кој е во блиска врска со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

8.	Чидарикире, Фабер Едмунд (Chidarikire, Faber Edmund)	Провинциски гувернер на Западен Машоналанд, поранешен градоначалник на Чинхоји, роден на 6.6.1946 година; Бр. на лична карта 70-056539L70.	Поранешен градоначалник на ЗАНУ-ПФ на Чинхоји и провинциски гувернер поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
9.	Чигуду, Тинаје Елиша Нзираша (Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha)	Поранешен гувернер на провинцијата: Маникаланд. Роден на 13.8.1942 година. Број на пасош AD000013. Бр. на лична карта 63-022247R42.	Поранешен постојан секретар на Министерство за рудници и развој на рудници во Зимбабве и поранешен провинциски гувернер на Маникаланд. Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Во јуни 2008 година наредил потиснување на приврзаниците на МДЦ.
10.	Чигведере, Аенас Соко (Chigwedere, Aeneas Soko)	Гувернер на провинцијата: Источен Машоналанд, поранешен министер, роден 25.11.1939 година. Бр. на лична карта 25-15430J80.	Провинциски гувернер поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
11.	Чихота, Финеас (Chihota, Phineas)	Заменик министер за индустрија и меѓународна трговија. Роден на 23.11.1950 година.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Им се заканувал со смрт на приврзаниците на МДЦ и поврзан е со грабнување и мачење на луѓе во јуни 2008 година.
12.	Чихури, Августин (Chihuri, Augustine)	Полициски комесар, роден на 10.3.1953 година. Број на пасош AD000206. Бр. на лична карта 68-034196M68.	Висок полициски службеник и член на Заедничка оперативна команда, во блиска врска со репресивните политики на ЗАНУ-ПФ. Јавно призна дека ги поддржува ЗАНУ-ПФ прекршувајќи го Полицискиот акт. Во јуни 2009 година ѝ наложил на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			полицијата да ги отфрли сите случаи поврзани со убиства извршени за време на подготовките за претседателските избори во јуни 2008 година.
13.	Чинамаса, Патрик Ентони (Chinamasa, Patrick Anthony)	Министер за правда, правни и парламентарни работи, роден 25.1.1947 година. Бр. на лична карта 63-005591M42.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
14.	Чиндори-Чининга, Едвард Такаруза (Chindori-Chininga, Edward Takaruza)	Поранешен министер за рударство и развој на рударството, роден на 14.3.1955 година. Број на пасош AN388694. Бр. на лична карта 63-377216C71.	Поранешен член на Владата со тековни врски со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата како член на Собранието на ЗАНУ-ПФ. Командир на базите на милицијата во Гуруве во подготовката на изборите во 2008 година.
15.	Чинотимба, Џозеф (Chinotimba, Joseph)	Заменик-претседател на Здружението на воени ветерани за национално ослободување, лидер на милитантните сили на ЗАНУ-ПФ. Роден на 6.6.1957 година. Бр. на лична карта 63-312672W11.	Во текот на изборите во 2008 година, Чинотимба предводел група која го уништила домот на Адморе Чибуту. Заедно со членови на војската и приврзаници на ЗАНУ-ПФ, го нападнале домот на Тонгеји Џеремија во мај 2008 година.
16.	Чипанга, Тонгесаи Шадрек (Chipanga, Tongesai Shadreck)	Поранешен заменик-министер за внатрешни работи, роден на 10.10.1940 или 10.10.1946 година.	Поранешен член на Владата и поранешен директор на тајната полиција на Зимбабве, поврзан со политички мотивирано убиство.
17.	Чипвере, Августин (Chipwere, Augustine)	Бригаден генерал, поранешен полковник, Јужна Биндура.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година. Одговорен за политички немири во Биндура. Висок

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			воен офицер, унапреден од страна на Претседателот во 2011 година.
18.	Чивенга, Константин (Chiwenga, Constantine)	Командант на силите за одбрана на Зимбабве, генерал (поранешен командант на копнените воени сили, генерал-полковник), роден на 25.8.1956 година. Број на пасош AD000263. Бр. на лична карта 63-327568M80.	Член на Заедничката оперативна команда и учесник во формирањето и водењето на државната репресивна политика. Ја употребувал армијата за превземање на фарми. Во текот на изборите во 2008 година, бил главен архитект на насилството поврзано со процесот на подготовки за претседателските избори.
19.	Чомбо, Игнациус Морган Чимиња (Chombo, Ignatius Morgan Chiminya)	Министер за локална управа, урбан и рурален развој, роден на 1.8.1952 година. Број на пасош AD000500. Бр. на лична карта 70-086938D70.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ и одговорен за нарушување на работата на МДЦ во локалната влада преку ограничување на финансиите и преку малтретирање.
20.	Динха, Мартин (Dinha, Martin)	Управител на провинцијата Централен Машоналанд.	Провинциски управител поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Вклучен во нарушувања на фармерските активности во доделување на концесии во селото Роквуд во 2009 година.
21.	Гоче, Николас Тасунунгурва (Goche, Nicholas Tasunungurwa)	Министер за транспорт, комуникации и развој на инфраструктура (поранешен државен министер за национална безбедност во Кабинетот на претседателот), роден на 1.8.1946 година. Бр. на лична карта 63-355978S68.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Во јуни 2008 година, ги принудил сите невладини организации да ја прекинат нивната работа на терен и распределба на храна. Одговорен за базата на милицијата во Шамва и вмешан во насилство во таа област.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.	Гоно, Гидеон (Gono, Gideon)	Гувернер на Банката за резерви на Зимбабве (централна банка), роден на 29.11.1959 година. Број на пасош AD000854. Бр. на лична карта 58-001824K07.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата и учесник во формирањето или водењето на репресивната државна политика. Нелегално ги насочува финансиските средства до ЗАНУ-ПФ во 2008 година.
23.	Гурира, Цефас Т. (Gurira, Cephas T.)	Бригадир; поранешен полковник, Одбранбени сили на Зимбабве. Роден: 1.5.1963 година. Бр. на лична карта 29-061056D29.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година. Одговорен за поттикнување насилство во Мхон-доро.
24.	Гвекверере, Стефен (познат како Стивен) (Gwekwerere, Stephen (alias Steven))	Полковник, Чинхоји.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите. Дел од групата која го напаѓала народот во Чиноји во 2008 година.
25.	Качепа, Њутон (Kachepa, Newton)	Член на Парламентот од реонот Муџи Север (Mudzi North). Роден на 10.2.1970 година. Бр. на лична карта 32-088209M48.	Член на Собранието, вмешан во убиството на Питер Том Бутао на 14 април 2008 година и Кингсвел Матета во јули 2008 година. Издавал наредби за мачење на голем број приврзаници на МДЦ во неговиот округ.
26.	Каракаџаи, Мајк Тичафа (Karakadzai, Mike Tichafa)	Комодор на воздухопловните сили, Област Хараре Метрополитен. Роден: 7.3.1957 година. Бр. на лична карта 63-632526N13.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите со тоа што ги водел активностите на киднапирање и насилство во Хараре во 2008 година..
27.	Касукувере, Савиор (Kasukuwere, Saviour)	Заменик-министер за развој на младите и поддршка на домородното население	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Ги организирал оние кои биле вклучени во насилни безредија во Хараре во

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		и овластување и заменик-секретар на Политбирото на ЗАНУ- ПФ за прашања во врска со младите, роден на 23.10.1970 година. Бр. на лична карта 45- 046113Q45.	февруари 2011 година.
28.	Казангараре, Цавет (Kazangarare, Jawet)	Советник на ЗАНУ-ПФ во Северен Хурунгве и воен ветеран. Роден: 12.4.1957 година. Бр. на лична карта 38- 102814B58.	Директно вмешан во кампањата на терор водена од страна на владата пред и за време на изборите. Одговорен за предводење на насилното прогонство на приврзаниците на МДЦ во Хурунгве, вклучувајќи силување, убиство и уништување на домови и особено вмешан во убиството на Тапива Мубванда, избран агент на МДЦ во Северен Хурунгве во мај 2008 година.
29.	Кумало, Сибангумуци (Khumalo, Sibangumuzi)	Бригаден генерал, Северен Мателеланд. Роден на 16.8.1954 година. Бр. на лична карта 08- 448357W73.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите. Во февруари 2011 година, се смета дека бил дел од стратегијата за ширење на насилство и терор со ангажирање на високи офицери за да ја координираат кампањата за да го одржат Мугабе на власт.
30.	Кунонга, Нолберт (познат како Ноберт) (Kunonga, Nolbert (a.k.a.Nobert))	Самоназначен англикански бискуп.	Голем приврзаник на режимот. Неговите следбеници биле помогнати од полицијата при извршувањето на насилнички дејства против приврзаниците на црквата во 2011 година.
31.	Кваинона, Мартин (Kwainona, Martin)	Помошник комесар, роден на 19.1.1953 година; Број на пасош: AD001073.	Висок полициски службеник, во април 2008 година издавал наредби на локалните власти за да поттикнуваат насилство во селото Кањучи, Монт Дарвин.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Бр. на лична карта 63-293627V45.	
32.	Квенда, Р. (Kwenda, R.)	Мајор, Источна Зака.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите. Водич на насилничките дејства во Зака во 2008 година.
33.	Ланга, Ендру (Langa, Andrew)	Заменик министер за јавни услуги (поранешен заменик-министер за транспорт и врски). Роден на 13.1.1965 година. Бр. на лична карта 21-017934E21.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Во 2005 година отворил оган врз 11 членови на Младинското собрание на МДЦ. Ги заплашувал гласачите на денот на изборите во 2008 година.
34.	Мабунда, Мусарашана (Mabunda, Musarashana)	Помошник комесар на полицијата. Роден на 11.11.1958 година. Бр. на лична карта 22-026198T13.	Член на безбедносните сили и одговорен за заштита од сериозни прекршувања на слободата на мирно собирање. На 11 март 2007 година, издавал наредби за тепачки, мачење и угнетување. Во јуни 2008 година се заканувал дека ќе го убие Ловеморе Мадхуку.
35.	Мачаја, Џејсон познат како Џаисон) Макс Кокераи (Machaya, Jason (a.k.a. Jaison) Max Kokerai))	Гувернер на провинцијата: Мидлендс. Поранешен заменик-министер за рударство и развој на рударството, роден на 13.6.1952 година. Бр. на лична карта 26-003018Z26.	Гувернер на провинцијата: Мидлендс. Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Ја употребил влијателната положба за да ја стопира истрагата во политички мотивираното убиство кое се смета дека незаконски го извршил неговиот син.
36.	Маде, Џозеф Мтаквесе (Made, Joseph Mtakwese)	Министер за земјоделско инженерство и механизација (поранешен министер за земјоделство и	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		рурален развој), роден на 21.11.1954 година. Бр. на пасош AN000144. Бр. на лична карта 29-128547N42.	
37.	Масонгве, Една (позната како Едина) Edina)	Претседател на Сенатот од ЗАНУ-ПФ, родена на 11.7.1943 година. Бр. на лична карта 63-748119H32.	Член на Политбирото на ЗАНУ-ПФ. Ја користела влијателната положба за да ги поттикне политичките обвиненија во февруари 2008 година. Била вклучена во насилнички акти во Чегуту вклучувајќи го превземањето на Stockade Citrus Estate во 2008 година, со тоа што издавала директни наредби за оние кои ги воделе репресивните дејства.
38.	Махофа, Шуфаи Бен (Mahofa, Shuvai Ben)	Поранешен заменик-министер за развој на младите, рамноправност меѓу половите и вработување, роден на 4.4.1941 година. Бр. на пасош AD000369. Бр. на лична карта 27-031942V27.	Ги поддржувал лицата кои ги воспоставиле базите за мачење во Масвинго. Лицата од овие бази ги убиле Мапуриса Звидзаи на 24 април 2008 година и Тизиро Мојо на 11 јуни 2008 година.
39.	Малулеке, Титус (Maluleke, Titus)	Гувернер на провинцијата: Масвинго (поранешен заменик-министер за образование, спорт и култура).	Провинциски гувернер поврзан со фракцијата на членовите на Владата на ЗАНУ-ПФ. Ги поддржувал активностите на окупирање на земјиште во Масвинго во 2009 година.
40.	Мангвана, Пол Муниаради (Mangwana, Paul Munyaradzi)	Претседавач на Уставниот изборен комитет (КОПАК (COPAC)) и поранешен	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Поддржувал и насочувал активности на терористичките групи на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		министер за домородно население и овластување, роден на 10.8.1961 година. Бр. на пасош AD000459. Бр. на лична карта 22-017031E12.	ЗАНУ-ПФ во Централен Чиви во мај/јуни 2008 година.
41.	Марумахоко, Рубен (Marumahoko, Reuben)	Заменик-министер за регионална интеграција и меѓународна соработка и поранешен заменик-министер за надворешни работи (поранешен заменик-министер за внатрешни работи), роден на 4.4.1948 година. Бр. на лична карта 63-311317Y71.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Командир на милицијата на ЗАНУ-ПФ во Хурунгве. Заедно со група на приврзаници на ЗАНУ-ПФ и воени ветерани, тој ги нападнал приврзаниците на МДЦ и уништил неколку домови во областа Хурунгве во периодот помеѓу април и јули 2008 година.
42.	Машава, Г. (Mashava, G.)	Полковник, Централно Чиреси.	Раководел со политичкото насилство во Чиренси во 2008 година.
43.	Масуку, Анцелин (Masuku, Angeline)	Гувернер на провинцијата: Јужен Матабелеланд и Политбирото на ЗАНУ-ПФ, Секретар за лица со посебни потреби и хендикепирани лица, родена на 14.10.1936 година. Бр. на лична карта 08-266228E19.	Провинциски гувернер поврзана со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
44.	Матема, Каин Гиниличе Ндабазекаја (Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya)	Гувернер на провинцијата, Булавајо. Роден на 28.1.1948 година. Бр. на лична карта 63-682168J73.	Провинциски гувернер поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
45.	Матхутху,	Гувернер на	Провинциски гувернер

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Токозиле (познат како Ситокозиле) Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)	провинцијата: Северен Матабелеланд и заменик-секретар на Политбирото на ЗАНУ-ПФ за транспорт и социјална заштита.	поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Во 2008 година ја искористил положбата за да поттикне омраза кон приврзаниците на МДЦ.
46.	Матибири, Иносент Тондераи (Matibiri, Innocent Tonderai)	Заменик-комесар на полицијата. Роден на 9.10.1968 година. Бр. на лична карта 63-729730V70.	Висок член на безбедносните сили, поврзан со убиството на работник на фарма.
47.	Матиза, Џоел Бигие (Matiza, Joel Biggie)	Поранешен заменик-министер за рурално домување и социјални погодности, роден на 17.8.1960 година. Бр. на пасош ZA557399.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Организираше бази во Западен и Јужен Мурехваво од каде под негова контрола приврзаниците на ЗАНУ-ПФ ги убиле Едвард Пфука на 17 јуни 2008 година и Мосес Најда на 19 јуни 2008 година.
48.	Матонга, Брајтон (познат како Брајт) (Matonga, Brighton) Bright)	Поранешен заменик-министер за информирање и комуникации, роден во 1969 година.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Портпарол на партијата. Раководел со група на ЗАНУ-ПФ која ја убила сопругата на Дадидраји Чипиро.
49.	Мханду, Каиро (познат како Каиро) (Kairo)	Мајор на Националната армија на Зимбабве. Роден на 23.11.1960 година. Бр. на лична карта 63-371574V15.	Директно вклучен во кампањата на терор која се водела пред и по изборите во 2008 година. Раководел со група на приврзаници и воени ветерани кои ги убиле Гибс Тавенга и Хама Нговани на 30 јуни 2008 година.
50.	Мхонда, Фиделис (Mhonda, Fidellis)	Полковник, Рушинга. Роден на 2.1.1958 година. Бр. на лична карта 75-139696G81.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година. Раководел со насилнички дејства во Рушинга.
51.	Мици, Амос Бернанд (Мугенва) (Midzi, Amos Bernard)	Поранешен министер за рударство и развој на рударството (поранешен министер	Претседавач на партијата во Хараре. Поранешен член на Владата поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	(Mugenva))	за енергетика и енергетски развој), роден на 4.7.1952 година.	владата. Организиран конвој на приврзаници и војници на ЗАНУ-ПФ кои напаѓале луѓе и уништувале домови во јуни 2008 година. Поврзан со насилничките дејства во Епворт, при што ги поддржувал базите на милицијата во 2008 година и повторно во 2011 година.
52.	Мнангагва, Емерсон Дамбуцо (Mnangagwa, Emmerson Dambudzo)	Министер за одбрана, роден на 15.9.1946 година. Број на пасош AD00060. Бр. на лична карта 63-450183P67.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ и член на Заедничката оперативна команда.
53.	Мохади, Кембо Кембел Дугисхи (Mohadi, Kembo Campbell Dugishi)	Ко-министер за внатрешни работи (поранешен заменик-министер за локална самоуправа, јавни работи и национално домување), роден на 15.11.1949 година. Бр. на лична карта 02-012912X02.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ и член на Заедничката оперативна команда.
54.	Мојо, Гилберт (Moyo, Gilbert)	“Воен ветеран“, лидер на милицијата на ЗАНУ-ПФ.	Директно вклучен во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година во Западен Машоналанд (Чегуту); вклучен во насилни преземања на фарми.
55.	Мојо, Џонатан Натаниел (Moyo, Jonathan Nathaniel)	Поранешен државен министер за информирање и односи со јавност во Кабинетот на претседателот, роден на 12.1.1957 година. Број на пасош AD000432.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Поттикнувал насилство и омраза и творец на законите со кои се ограничува слободата на говор.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Бр. на лична карта 63-857281M73.	
56.	Мојо, Сибусио Бусие (Mojo, Sibusio Bussie)	Бригаден генерал на Националната армија на Зимбабве.	Директно вмешан во кампањата на терор водена пред и по изборите, вклучувајќи го убиството на приврзаници на МДЦ.
57.	Мојо, Симон Каја (Mojo, Simon Khaya)	Претседавач на Политбирото на ЗАНУ-ПФ, заменик секретар за правни работи, роден во 1945 година, роден 1.10.1945 година. Број на пасош ZD001512. Бр. на лична карта 63-735452P56.	Член на Политбирото на ЗАНУ-ПФ во тековни врски со репресивната политика на истото.
58.	Мпабанга, С. (Mwabanga, S.)	Потполковник, Источен Мвенези	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите. Раководел со политички мотивирано насилство во Мвензи.
59.	Мпофу, Оберт Мосес (Mprofu, Obert Moses)	Министер за рудници и развој на рударството и поранешен министер за индустрија и меѓународна трговија (поранешен гувернер на провинцијата: Северен Матабелеланд (Заменик-секретар на Политбирото на ЗАНУ-ПФ за национална безбедност), роден на 12.10.1951 година. Број на пасош ZD001549. Бр. на лична карта 08-186074F79.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Во март 2008 година ги поттикнувал приврзаниците на ЗАНУ-ПФ да ги избркаат противниците од МДЦ од нивните домови за да ги спречат да гласаат.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

60.	Мсипа, Цефас Џорџ (Msipa, Cephas George)	Поранешен гувернер на провинцијата: Мидлендс, роден на 7.7.1931 година. Број на пасош ZD001500. Бр. на лична карта 63-358147A67.	
61.	Мучена, Хенри (Muchena, Henry)	Генерал-мајор на воздухопловните сили, Мидлендс. Раководител на Комесаријатот на ЗАНУ-ПФ.	Висок воен офицер поврзан со ЗАНУ-ПФ, директно вклучен во кампањата на терор водена пред и за време на изборите. Предводел насилнички дејства во Жомбе и Гокве во текот на 2008 година.
62.	Мухена, Оливија Ниџембеси (позната како Ниџембези) (Muchena, Olivia Nyembesi (a.k.a. Nyembezi))	Министер за женски работи, пол и развој на заедницата, поранешен државен министер за наука и технологија во Кабинетот на претседателот (поранешен државен министер во Кабинетот на заменик-претседателот Мсика), родена на 18.8.1946 година. Број на пасош AD0000086. Бр. на лична карта 63-337191X50.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Поврзана со политички мотивирани убиства и лично вмешана во уништувањето на домот на Реваи Кативху на 1 мај 2008 година.
63.	Мучингури, Опах Чаму Звипанге (Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange)	Секретар на Политбирото на ЗАНУ-ПФ за полови и култура (поранешен министер за прашања во врска со правата на жените, половите и општествениот развој), родена на 14.12.1958 година.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ; останува член на Политбирото на ЗАНУ-ПФ. Играл водечка улога во насилничките дејства во областа Масвинго.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Бр. на лична карта 63-741411R50.	
64.	Мучоно, Ц. (Muchono, C)	Потполковник, Западен Мвенези.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите со тоа што водел кампања на терор во Мвенези во 2008 година.
65.	Мудеде, Тобаива како (познат како Тонет) (Mudedede, Tobaiva (a.k.a. Tonneth))	Началник на службата за регистрација, роден на 22.12.1942 година. Бр. на лична карта 36-452750E70.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата и учесник во формирањето или водењето на државната политика, особено во врска со манипулирање со изборите.
66.	Муденге, Исак Станислау Гореразво (Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo)	Министер за високо и терцијарно образование (поранешен министер за надворешни работи), роден на 17.12.1941 година, или 17.12.1948. Број на пасош AD000964. Бр. на лична карта 63-645385Q22.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
67.	Мудонхи, Колумбус (Mudonhi, Columbus)	Помошник-инспектор, Национална полиција на Зимбабве.	Директно вмешан во кампањата на терор водена пред и по изборите, со тоа што предводел насилнички дејства во Бухера во 2008 година.
68.	Мугабе, Грејс (Mugabe, Grace)	Родена на 23.7.1965 година, број на пасош: AD001159 Бр. на лична карта 63-646650Q70.	Поврзана со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Во 2002 година, го презема раководството на Iron Mask Estate; се смета дека незаконски извлекувала голем профит од ископување на дијаманти.
69.	Мугарири, Ботвел (Mugariri, Bothwell)	Поранешен висок помошник-комесар во полицијата.	Поранешен член на силите за безбедност и носител на голема одговорност за спречување на сериозни

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			повреди на слободата на мирни собири. Како службеник со должност во Хараре, поврзан е со насилнички активности во март 2007 година.
70.	Мујуру, Цојс Теураи Роп (Mujuru, Joys Teurai Ropa)	Заменик-претседател (Поранешен министер за водни ресурси и развој на инфраструктурата, родена на 15.4.1955 година. Бр. на лична карта 63-445325J18.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
71.	Мумба, Исак (Mumba, Isaac)	Началник во полиција.	Директно вмешан во кампањата на терор водена пред и по изборите во 2008 година. Во командни истанци кои организирале насилнички дејства во селото Сока во Музарабани.
72.	Мумбенгегви, Симбараше Симбанендуку (Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku)	Министер за надворешни работи, роден на 20.7.1945 година, број на пасош AD001086. Бр. на лична карта 63-677272A12.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
73.	Мурерва, Херберт Мучемва (Murerwa, Herbert Muchemwa)	Министер за земјишта и рурално населување, роден 31.7.1941 година. Број на пасош AD001167. Бр. на лична карта 25-021670R25.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
74.	Мусарири, Муниарадзи (Musariri, Munyaradzi)	Помошник комесар на полицијата.	Висок член на безбедносните сили и одговорен за сериозни прекршувања на слободата на мирно собирање, особено во Мурамбатсвина во јули 2005

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			година.
75.	Мушохве, Кристофер Чиндоти (Mushohwe, Christopher Chindoti)	Гувернер на провинцијата: Маникаленд (Поранешен министер за транспорт и врски, поранешен заменик-министер за транспорт и врски), роден на 6.2.1954 година. Бр. на лична карта 63-101480P75.	Провинциски гувернер поврзан со ЗАНУ-ПФ. Во февруари 2009 година придружуван од војници, им соопштил на заедницата во Чиадва дека ќе бидат раселени без можност за надоместок.
76.	Мутаса, Дидимус Ноел Едвин (Mutasa, Didymus Noel Edwin)	Државен министер за работи поврзани со Претседателот во Кабинетот на Претседателот, поранешен државен министер за национална безбедност, реформа на земјата и повторно населување, во Кабинетот на Претседателот, административен секретар на ЗАНУ-ПФ, роден на 27.7.1935 година. Бр. на лична карта 63-358184Q42.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Вмешан во убиства во Маникаленд.
77.	Мутезо, Муначо Томас Алвар (Mutezo, Munacho Thomas Alvar)	Поранешен министер за водни ресурси и развој на инфраструктура. Роден на 14.2.1954 година. Број на пасош AN187189. Бр. на лична карта 29-129727W44.	Поранешен член на Владата поврзан со ЗАНУ-ПФ. Организираше кампања на терор и ги заплашувал приврзаниците на МДЦ во Западен Чиманимани заедно со Националната армија на Зимбабве во август 2010 година.
78.	Мутинхири,	Поранешен министер за	Поранешен член на Владата

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Амброс (познат како Амбросе) (Mutinhiri, Ambros (a.k.a. Ambrose))	развој на младите, пол и создавање на вработувања, бригаден генерал во пензија. Роден на 22.2.1944 година. Број на пасош AD000969. Бр. на лична карта 63-285106H32.	на ЗАНУ-ПФ. Во март 2008 година, водел група на приврзаници на ЗАНУ_ПФ кон Ландас и нападнал неколку приврзаници на МДЦ. Утврдил и поддржал воени бази во Чихота каде голем број на приврзаници на МДЦ биле нападнати и мачени.
79.	Мутсвунгума, С. (Mutsvunguma, S.)	Полковник, Хедландс.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година во Мутаре и Хајлендс.
80.	Мземби, Волтер (Mzembi, Walter)	Министер за туризам и угостителска индустрија, поранешен заменик-министер за водни ресурси и развој на инфраструктура, роден на 16.3.1964 година. Бр. на лична карта 22-050240B22.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Одговорен за организирање групи на приврзаници на ЗАНУ-ПФ кои треба да ги нападнаат жителите на Масвинго непосредно пред прославите за 8-годишнината на МДЦ.
81.	Мзиликази, Морган С. (Mzilikazi, Morgan S.)	Полковник (МИД), Централна Бухера.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите. Вклучен во насилство за време на изборите во Макони и Бухера во 2008 година. Во јули 2008 година киднапирал член на парламентот на МДЦ во Јужна Бухера.
82.	Нгуни, Силвестер Роберт (Nguni, Sylvester Robert)	Државен министер во Кабинетот на Претседателот, поранешен министер за економски развој (поранешен заменик-министер за земјоделство), роден на 4.8.1955 година или	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		4.5.1955 година. Број на пасош ZE215371. Бр. на лична карта 63- 453707V32.	
83.	Нхема, Франсис Ченајимојо Дунстан (Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan)	Министер за животна средина и управување со природни ресурси и поранешен министер за животна средина и туризам, роден 7.4.1959 или 17.4.1959 година. Број на пасош AD000966. Бр. на лична карта 63- 117843A66.	Член на Владата на ЗАНУ- ПФ. Во септември 2009 година принудил субјекти кои работат со сафари да се откажат од акциите во ранчови и резервати.
84.	Нкомо, Џон Ланда (Nkomo, John Landa)	Потпретседател. Поранешен претседател на Собранието (поранешен министер за специјални прашања во Кабинетот на Претседателот), национален претседавач на ЗАНУ- ПФ, роден на 22.8.1934 година Број на пасош AD000477. Бр. на лична карта 63- 358161Q73.	Член на Владата на ЗАНУ- ПФ со најдолг стаж.
85.	Нијамбија, Мајкл Рубен (Nyambuya, Michael Reuben)	Поранешен министер за енергетика и енергетски развој (поранешен генерал- полковник, гувернер на провинцијата Маникаленд), роден на 23.7.1955 година. Број на пасош	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Бил вклучен во насилнички активности во Маникаленд и го користел воениот персонал за насилни преземања на фарми.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		AN045019. Бр. на лична карта 50-013758E50.	
86.	Нианхонго, Магацире Хуберт (Nyanhongo, Magadzire Hubert)	Заменик министер за енергетика и енергетски развој, поранешен заменик министер за транспорт и врски. Роден 26.11.1957 година. Бр. на лична карта 34-032890W34.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Бил вклучен во организирање на насилнички активности против МДЦ во Епворт и Нјанга во 2011 година. Вмешан во политички мотивирано убиство во 2008 година.
87.	Никајарамба, Даглас (Nyikayaramba, Douglas)	Бригаден генерал, Источен Машоналанд. Командир на 3та Бригада.	Висок офицер директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во 2008 година. Наложил младите војници да се занимаваат со приврзаниците на МДЦ во Маникаланд.
88.	Ниони, Ситембисо Гил Глад (Nyoni, Sithembiso Gile Glad)	Министер за развој на мали и средни претпријатија и вработување, роден на 20.9.1949 година. Број на пасош AD000223. Бр. на лична карта 08-434871M67.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
89.	Париренијатва, Дејвид Пагвесе (Parirenyatwa, David Pagwese)	Министер за здравство и социјална заштита на децата (поранешен заменик-министер), роден на 2.8.1950 година. Број на пасош AD000899. Бр. на лична карта 63-320762P47.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Организираше бази за измачување во Северна Мурехва и обезбедил поддршка за бандите кои на 17 јуни 2008 година го убиле Едвард Пфуква и во ноември 2008 година го убиле Алојс Чандисарева Санјангоре.
90.	Рангвани, Дани	Полициски инспектор	Член на безбедносните сили.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	(Rangwani, Dani)	за истрага. Роден 11.2.1962 година. Бр. на лична карта 70-006039V70.	Вклучен во група од 50 мажи директно платени од страна на ЗАНУ-ПФ да ги пронајдат и измачуваат приврзаниците на МДЦ во април 2007 година.
91.	Ругеје, Енгелберт Абел (Rugeje, Engelbert Abel)	Генерал-мајор, област Масвинго. Директор, мировни студии, Одбранбени сили на Зимбабве. Роден 17.7.1959 година. Бр. на лична карта 63-539305L04.	Висок воен офицер директно вклучен во терористичка кампања која е водена пред и за време на изборите во 2008 година со координирање на повеќето насилнички инциденти во Масвинго.
92.	Рунгани, Виктор Тапиwa Чаше (Rungani, Victor Tapiwa Chashe)	Полковник, Чикомба. Роден 29.6.1949 година. Бр. на лична карта 22-025306Z04.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во Чикомба во 2008 година, вклучувајќи напади и грабнувања.
93.	Руwодо, Ричард (Ruwodo, Richard)	Директор за работи поврзани со воените ветерани во Министерство за одбрана. Бригаден генерал, унапреден на 12.8.2008 година во чин генерал-мајор (во пензија); поранешен вршител на должноста заменик-секретар на Министерството за одбрана, роден на 14.3.1954 година. Бр. на лична карта 63-327604B50.	Висок воен офицер директно вмешан во кампањата на терор водена пред и по изборите. Ги контролира воените ветерани, кои како група се употребуваат за да ги извршуваат репресивните политики на фракцијата на ЗАНУ-ПФ во Владата.
94.	Сакупвања, Стенли Урајаји (Sakupwanya, Stanley Urayayi)	Заменик-секретар на Политбирото на ЗАНУ-ПФ за здравство и социјална заштита на децата. Роден на 14.5.1939 година. Бр. на лична карта 63-435281R50.	Член на Политбирото на ЗАНУ-ПФ поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Поврзан со насилството за време на изборите во Макони во текот на претседателските избори во 2008 година. Командир на база во Макони која се

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			употребува за испрашувања.
95.	Саванху, Тендаи (Savanhu, Tendai)	Заменик-секретар за транспорт и социјална заштита, роден на 21.3.1968 година.	Член на Политбирото на ЗАНУ-ПФ поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Организираше милиции за да ги напаѓаат приврзаниците на МДЦ во Мбаре, кои воделе кон насилство и хаос во февруари 2011 година. Вклучен во грабнување на жени припаднички на МДЦ во јуни 2008 година.
96.	Секерамаји, Сиднеј познат како Сидни Тајгер (Sekeramayi, Sydney (Sidney) Tigere)	Државен министер за национална безбедност во Кабинетот на Претседателот. Поранешен министер за одбрана, роден 30.3.1944 година. Бр. на лична карта 63-358166W43.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ и член на Заедничката оперативна команда на ЗАНУ-ПФ.
97.	Секеремаји, Лавмор (Sekeremayi, Lovemore)	Директор на избирачката комисија.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата и учесник во формирањето или водењето на угнетувачката државна политика преку манипулирање со изборите во 2008 година.
98.	Шаму, Вебстер Котивани (Shamu, Webster Kotiwani)	Министер за медиуми, информирање и односи со јавност; поранешен државен министер за спроведување на политика (поранешен државен министер за спроведување на политиката во Кабинетот на претседателот), роден на 6.6.1945 година. Број на пасош	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ вклучен во активности за нарушување на слободата на печатот во 2009 година.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		AN203141. Бр. на лична карта 63-676065N32.	
99.	Шамујарира, Натан Марвиракува (Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa)	Секретар на Политбирото на ЗАНУ-ПФ за информирање и односи со јавност, роден на 29.9.1928 година или 29.9.1930 година. Број на пасош AD000468. Бр. на лична карта 63-327601Y32.	Член на политбирото на ЗАНУ-ПФ кој е цврсто поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Вмешан во насилен обид за преземање на фарма во септември 2009 година кое заврши со подметнат пожар.
100.	Шири, Перенс познат како Бигбој Самсон Чикерема (Shiri, Perence (Bigboy) Samson Chikerema)	Генерал на воздухопловните сили, роден на 1.11.1955 година. Бр. на лична карта 29-098876M18.	Висок воен офицер и член на Заедничката оперативна команда на ЗАНУ-ПФ и учествувал во формирање или насочување на угнетувачка државна политика. Вмешан во политичко насилство во Чиазва во октомври 2008 година.
101.	Шингу, Етертон (Shungu, Etherton)	Бригаден генерал, Централен Машоналанд.	Висок воен офицер во Комесаријатот на ЗАНУ-ПФ, директно вклучен во кампањата на терор водена пред и за време на изборите во Биндура во 2008 година.
102.	Сибанда, Крис (Sibanda, Chris)	Полковник, провинција Булавајо.	Директно вмешан во кампањата на терор која се водела пред и за време на изборите во Био во 2008 година.
103.	Сибанда, Јабулани (Sibanda, Jabulani)	Поранешен претседавач на Здружението на национални воени ветерани, роден на 31.12.1970 година	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на владата и учесник во формирањето или водењето на државната угнетувачка политика. Вклучен во насилство против приврзаници на МДЦ во Макони, Бикита, Масвинго и Гуто особено во врска со

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			спроведувањето на програма за помош во 2010 година.
104	Сибанда, Мишек Цулиус Мпанде (Sibanda, Misheck Julius Mpande)	Секретар на Кабинетот (наследник на Чарлс Утете), роден на 3.5.1949 година. Бр. на лична карта 63- 685365X67.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Во март 2010 година на министрите и секретарите во кабинетите им давал инструкции да ги даваат извештаите до политичарите на ЗАНУ-ПФ, а не до премиерот Морган Тсвангираи.
105	Сибанда, Филип Валерио, познат како Валентин (Sibanda, Phillip Valerio (Valentine))	Командант на Националната армија на Зимбабве, генерал- потполковник, роден на 25.8.1956 година или 24.12.1954 година. Бр. на лична карта 63- 357671H26.	Висока фигура во војската, поврзан со Владата и учесник во создавањето или насочувањето на угнетувачката државна политика, обвинувајќи ги невладините организации за немирите во септември 2009 година.
106	Сигауке, Дејвид (Sigauke, David)	Бригаден генерал, провинција Западен Меш.	Висока фигура во војската, директно вклучен во кампања на терор пред и во текот на изборите, вклучувајќи насилство и мачење против цивилното население во полињата со дијаманти, заканувајќи се со државен удар ако МДЦ победат на изборите. Поврзан со насилничките активности во Чинхоји во 2008 година.
107	Сикосана, (позната како Сикосана), Абсоллом (Sikosana, (a.k.a. Sikhosana), Absolom)	Секретар на Политбирото на ЗАНУ- ПФ за прашања во врска со младите.	Член на политбирото на ЗАНУ-ПФ поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. Се заканувал со насилство ако не бидат укинати санкциите во 2011 година.
108	Тарумбва, Натаниел Чарлс	Бригаден генерал, провинции Маникаланд	Висок воен офицер директно вмешан во кампањата на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	(Tarumbwa, Nathaniel Charles)	и Мутаре Југ. Роден на 6.10.1960 година. Бр. на лична карта 63-849216W75.	терор која се водела пред и за време на изборите. Одговорен за база за измачување во Западен Македони, Централна Мутаса во 2007/08 година.
109	Томана, Јоханес (Tomana, Johannes)	Јавен правобранител. Роден на 9.9.1967 година. Бр. на лична карта 50-036322F50.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
110	Ветераи, Едмор (Veterai, Edmore)	Висок помошник-комесар во полицијата, команден офицер за Хараре. Роден 20.11.1962 година. Бр. на лична карта 08-260467S04.	Член на безбедносните сили и одговорен за сериозни прекршувања на слободата на мирно собирање и вмешан во инвазија на Farm Thirty.
111	Жувао, Патрик (Zhuwao, Patrick)	Поранешен заменик министер за наука и технологија. Роден 23.5.1967 година. Бр. на лична карта 63-621736K70.	Поранешен член на Владата на ЗАНУ-ПФ. Ја прекинал Конференцијата за Уставот во јули 2009 година. Ги измачувал приврзаниците на МДЦ околу Нортон, заедно со агенти на ЦИО (Централна разузнавачка организација).
112	Зимонди, Парацаи Вилингс (Zimondi, Paradzai Willings)	Директор на затворите, роден на 4.3.1947 година. Бр. на лична карта 75-145185Z47.	Член на Заедничката оперативна команда и учесник во формирањето или водењето на државната угнетувачка политика. Одговорен за финансирање и сместување на милициски групи во 2008 година. Им наредил на службениците во затворот да гласаат за Мугабе и одговорен е за кршење на човековите права во затворите.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

II. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Причини за назначување
1.	Колд Комфорт Фарм Траст Кооператив (Cold Comfort Farm Trust Cooperative)	7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe.	Во сопственост на Дидимус Мутаса (Didymus Mutasa), Грејс Мугабе е вклучена, исто така.
2.	Комоил (приватно) Лтд. (Comoil (PVT) Ltd)	Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Harare, Zimbabwe.	Во сопственост на Савиоур Касукувере (Saviour Kasukuwere).
3.	Дивајн Хоумс (приватно) Лтд. (Divine Homes (PVT) Ltd)	6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe.	Претседавач - Дејвид Чапфика (David Chapfika)
4.	Фамба Сафарис (Famba Safaris)	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe; PO Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe.	Мнозински акционер е Вебстер Шаму (Webster Shamu).
5.	Јонгве Принтинг енд Паблишинг Компани (приватно) Лтд. (Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd) (познато како Јонгве Принтинг анд Паблишинг Ко.)	14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Harare, Zimbabwe.	Издаваштво, поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
6.	М енд С Синдикат (приватно) Лтд. М	First Floor, Victory House, 88 Robert	Друштво за инвестиции поврзано со фракцијата на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	& S Syndicate (PVT) Ltd.	Mugabe Road, Harare, Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.	ЗАНУ-ПФ на Владата.
7.	ОСЛЕГ Лтд. (OSLEG Ltd) (познат како Операција суверен легитимитет (Operation Sovereign Legitimacy))	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe.	Под контрола на армијата на Зимбабве. Поврзано со Министерството за одбрана и фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
8.	Свифт Инвестментс (приватно) Лтд. (Swift Investments (PVT) Ltd)	730 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, Zimbabwe.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
9.	Зидко Холдингс познато како Зидко Холдингс (приватно) Лтд. (Zidco Holdings (Zidco Holdings (PVT) Ltd).	PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.	Финансиска холдинг компанија поврзана со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
10.	Одбранбени индустрии на Зимбабве (Zimbabwe Defence Industries)	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.	Поврзан со Министерство за одбрана и фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата.
11.	Корпорација за развој на рударството на Зимбабве (Zimbabwe Mining Development Corporation)	90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe.	Поврзан со фракцијата на ЗАНУ-ПФ на Владата. ЗМДЦ е под одговорност на Министерот за руди и развој на рударството на ЗАНУ-ПФ.

АНЕКС II

„АНЕКС II

ЛИЦА НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 10(3)

	Име (и прекар доколку има)	Информации за идентификација	Причини за назначување
1.	Чинамаса, Патрик Ентони (Chinamasa, Patrick Anthony)	Министер за правда, правни парламентарни прашања, роден на 25.1.1947 година.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.
2.	Мумбенгегви, Симбараше Симбанендуку (Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku)	Министер за надворешни работи, роден на 20.7.1945 година, број на пасош AD001086.	Член на Владата на ЗАНУ-ПФ.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

33.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/158/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/173/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА****Член 1**

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина и Одлуката 2011/173/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.

Член 6

Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина и Одлуката 2011/173/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 7

Оваа одлука ќе се применува до 22 март 2013 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4465/1
12 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКИ

ОДЛУКА 2012/158/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 19 март 2012 година

за изменување на Одлука 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос
на состојбата во Босна и Херцеговина

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот на Европската унија, а особено член 29 од истиот,
со оглед на тоа што:

- (1) На 21 март 2011 година, Советот ја донесе Одлука 2011/173/ЗНБП ⁽¹⁾.
- (2) Врз основа на преиспитување на Одлука 2011/173/ЗНБП, рестриктивните мерки треба да се продолжат до 22 март 2013 година.
- (3) Одлука 2011/173/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Во член 6 од Одлука 2011/173/ЗНБП, вториот став се заменува како што следува:

„Оваа одлука се применува до 22 март 2013 година.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Брисел, 19 март 2012 год.

За Советот

Претседател

М. ЃЕРШКОВ

¹ Сл. весник L 76, 22.3.2011 година, стр. 68.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.3.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 80/17

DECISIONS

COUNCIL DECISION 2012/158/CFSP

of 19 March 2012

**amending Decision 2011/173/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in
Bosnia and Herzegovina**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Having regard to the Treaty on European Union and, in particular Article 29 thereof,

Article 1

In Article 6 of Decision 2011/173/CFSP, the second paragraph is replaced by the following:

Whereas:

"This Decision shall apply until 22 March 2013."

Article 2(1) On 21 March 2011, the Council adopted Decision 2011/173/CFSP⁽¹⁾.

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

(2) On the basis of a review of Decision 2011/173/CFSP, the restrictive measures should be renewed until 22 March 2013.

Done at Brussels, 19 March 2012.

(3) Decision 2011/173/CFSP should be amended accordingly,

For the Council
The President
M. GJERSKOV⁽¹⁾ OJ L 76, 22.3.2011, p. 68.*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012076